



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
гува во издавање на српскохрватски,
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици. — Огласи според тарифата. —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-1125

Петок, 7 мај 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динара. —
Претплата за 1976 година изнесува
420 динара. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1. Пошт. факс 226 —
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-445; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11156

256.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЛИЦА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за заштита на членовите
на семејствата на лица на задолжителна воена
служба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 29 април 1976 година.

ПР бр. 454
29 април 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВО- ТА НА ЛИЦА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

I. Општи одредби

Член 1

Заради заштита на членовите на семејството чиј-
што хранител се наоѓа на задолжителна воена
служба, со овој закон се утврдуваат нивните основ-
ни права, условите за стекнување и постапката за
остварување на тие права.

Член 2

Како хранител на членовите на семејството, во
смисла на овој закон, се смета лицето кое ги
издржувало членовите на своето семејство до де-
ниот на стапувањето на задолжителна воена служба
или обврската за издржување настапила во текот на
задолжителната воена служба (во натамошниот
текст: хранителот).

Член 3

Како задолжителна воена служба, во смисла на
овој закон, се смета служењето или дослужувањето
на воениот рок во Југословенската народна армија и
служењето во резервниот состав во Југословенската
народна армија и територијалната одбрана.

Член 4

Како членови на семејството на хранителот, во
смисла на овој закон, се сметаат:

- 1) брачниот другар, децата родени во брак и на-
двор од брак и посвоените деца, пасиноците и деца-
та без родители земени на издржување;
- 2) родителите (татко, мајка, очув и маќеа) и по-
своителот;
- 3) дедо, баба, прадедо и прабаба, по татко и
мајка;
- 4) браќа и сестри.

Член 5

Основните права што им се обезбедуваат на чле-
новите на семејството на хранителот кој се наоѓа на
задолжителна воена служба се:

- 1) материјално обезбедување;
- 2) здравствена заштита;
- 3) надомест на патни трошоци во врска со кори-
стење на здравствената заштита;
- 4) додаток на деца.

Член 6

Основните права од член 5 на овој закон им
припаѓаат на членовите на семејството на храните-
лот за времето додека хранителот се наоѓа на за-
должителна воена служба, освен ако за тоа време
хранителот остварува личен доход или надомест на
личниот доход според посебни прописи.

II. Услови за стекнување на основните права

Член 7

Основните права утврдени со овој закон им при-
паѓаат на членовите на семејството на хранителот
под услов хранителот со членовите на семејството
да живеел во заедничко домаќинство, односно да им
обезбедувал средства за издржување до денот на
стапување на задолжителна воена служба, или
обврската за издржување настапила во текот на за-
должителната воена служба, членовите на семејство-
то на хранителот да се неспособни за стопанисување
и да немаат сопствени приходи доволни за издржу-
вање.

Член 8

Како заедничко домаќинство, во смисла на овој
закон, се смета заедницата на живеење, стопанису-
вање и трошење на приходите, во која хранителот
обезбедувал средства за издржување на членовите
на семејството.

Член 9

Како неспособни за стопанисување, во смисла на
овој закон, се сметаат членовите на семејството на
хранителот кои според оцената, наодот и мислењето
на инвалидска комисија, според прописите за инва-
лидското осигурување, наполно се неспособни за
стопанисување.

Како неспособни за стопанисување, во смисла на
овој закон, се сметаат членовите на семејството на
хранителот и во следните случаи:

- 1) брачен другар — за време на бременост и по-
раѓање или ако има едно или повеќе деца помлади
од 15 години возраст, или ако има постаро дете кое
се наоѓа на редовно школување или е неспособно за
стопанисување;

2) деца, браќа и сестри, ако се помлади од 15 години или се постари, а се наоѓаат на редовно школување;

3) родители и посвоител, како и дедо, баба, прадедо и прабаба, кои имаат повеќе од 60 (мажи), односно 55 (жени) години старост.

Член 10

Се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување ако приходот од земјоделска дејност или некој друг приход на тоа домаќинство по еден член, не сметајќи го хранителот, не го преминува износот на приходот утврден со републички, односно покраински прописи.

III. Остварување и постапка за остварување на основните права

Член 11

Правото на материјално обезбедување, здравствена заштита, надомест на патни трошоци во врска со користењето на здравствената заштита и додаток на деца им припаѓаат на членовите на семејството на хранителот во случаите и под условите предвидени со овој закон.

Член 12

Заради обезбедување соодветно ниво на заштита на членовите на семејството на хранителот, се утврдуваат следните мерила:

1) за определување на височината на материјалното обезбедување како основа се зема договорениот минимален личен доход во републиката, односно во автономната покраина;

2) здравствената заштита, надоместот на патните трошоци, во врска со користењето на здравствената заштита, и додаток на деца, им се обезбедуваат на членовите на семејството на хранителот во обемот односно во височината што им се обезбедуваат на членовите на семејствата на работниците во здружен труд.

Член 13

Материјалното обезбедување им припаѓа на членовите на семејството на хранителот од првиот ден на наредниот месец од денот на стапувањето на хранителот на задолжителна воена служба, односно од првиот ден на наредниот месец од денот на стекнувањето на својството хранител во текот на задолжителната воена служба, а се исплатува заклучно за месецот во кој на хранителот му престанала воената служба.

Член 14

Височината на материјалното обезбедување се утврдува, под условите определени со републички, односно покраински закони, зависно од видот и височината на приходите на членовите на семејството на хранителот, како и од бројот на членовите на семејството кои ги исполнуваат условите за стекнување на правото.

Височината на материјалното обезбедување и имотните услови за стекнување на основните права се усогласуваат во почетокот на секоја календарска година со движењето на животните трошоци.

Член 15

Ако хранителот поминал на задолжителна воена служба најмалку три месеци, на таа му престанала пред истекот на служењето на воениот рок поради болест или телесно оштетување во смисла на прописите што се однесуваат на извршувањето на воената обврска, членовите на неговото семејство имаат право на исплата на материјалното обезбедување и на здравствена заштита најмногу за уште шест месеци од денот на престанувањето на задолжителната воена служба на хранителот.

Член 16

Членовите на семејството на хранителот имаат право на материјално обезбедување и користење на здравствена заштита и по престанувањето на задолжителната воена служба на хранителот, ако хранителот пред денот на стапувањето на таа служба бил вработен и членовите на семејството, исклучиво, ги вработен и членовите на семејството, исклучиво или ги издржувал со својот личен доход, и трае до денот на неговото повторно вработување или вработување на друг член на семејството, но најмногу за период од три месеци од денот на престанувањето на задолжителната воена служба.

Член 17

Ако членот на семејството на хранителот започнал лекување пред денот на престанувањето на задолжителната воена служба на хранителот или пред истекот на рокот од член 15 на овој закон, ќе продолжи да ја користи здравствената заштита до завршетокот на лекувањето, но не подолго од три месеци од денот на престанувањето на правото на материјално обезбедување.

Член 18

Здравствена заштита, надомест на патните трошоци во врска со користењето на здравствената заштита и додаток на деца им припаѓаат на членовите на семејството на хранителот на начин и под условите што се предвидени со републички, односно покраински прописи.

Член 19

Членовите на семејството на хранителот остваруваат материјално обезбедување според овој закон кај органот определен со републички, односно покраински прописи.

Постапката за остварување на материјалното обезбедување ја поведува, по барање од членот на семејството на хранителот, органот од став 1 на овој член на онаа општествено-политичка заедница на чијашто територија членовите на семејството на хранителот имаат живеалиште во моментот на заминувањето на хранителот на задолжителна воена служба.

Член 20

За утврдување и оценка на неспособноста за стопанисување, во смисла на член 9 став 1 од овој закон, органот од член 19 на овој закон ќе го упати членот на семејството на хранителот на преглед до надлежната инвалидска комисија на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 21

Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на членовите на семејството на хранителот од денот на влегувањето во сила на републичките и покраинските закони, со кои се регулира заштитата на семејствата на лица на задолжителна воена служба, до кој ден ќе се применува Основниот закон за помошта на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

Член 22

Основниот закон за помошта на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба престанува да важи со денот на влегувањето во сила на републичките, односно покраинските закони, а најдоцна до 31 декември 1976 година.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

257.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 април 1976 година.

ПР бр. 477
29 април 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72) во член 75 по став 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„(2) Роковите од став 1 на овој член за поднесување на барање заради засметување во посебен стаж во двојно траење на времето поминато во Народноослободителната војна и во Народноослободителното движење на Грција (чл. 35 и 46), не важат за борците што не поднеле барање за утврдување на посебен стаж во рокот определен во смисла на став 1 од овој член.

(3) Постапката за утврдување на посебниот стаж од став 2 на овој член се поведува врз основа на потврда од претседателството на општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна дека постојат услови за утврдување на тој стаж.

(4) Поблиски прописи за применувањето на одредбите од ст. 2 и 3 на овој член донесува Сојузниот комитет за труд и вработување, во спогодба со Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, по претходно прибавено мислење од Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија и од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.“

Досегашниот став 2 станува став 5.

Член 2

Правата од пензиското и инвалидското осигурување што се стекнуваат со примена на одредбите од член 1 на овој закон можат да се остваруваат најрано од 1 јануари 1977 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

258.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Се прогласува Законот за измени на Законот за средствата на резервите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1976 година.

ПР бр. 457
29 април 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Член 1

Во Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72, 71/72, 40/73 и 9/76) член 9 се менува и гласи:

„Средствата на резервите организацијата на здружен труд ги користи за покритие на загубата во работењето утврдена по завршната сметка, а во согласност со одредбите од овој член и за други потреби утврдени со закон, без обврска за враќање.

Организацијата на здружен труд може средствата на резервите да ги користи, привремено, во текот на годината и за исплатување на личните доходи и за обезбедување на својата ликвидност, со тоа што средствата користени за тие намени да им ги врати на средствата на резервите во рок од 30 дена од денот на нивното користење.

Основните организации на здружен труд можат со самоуправни спогодба средствата на резервите да ги здружат во работна или сложена организација на здружен труд и да ги користат, во согласност со таа самоуправни спогодба, за намените и под условите од ст. 1 и 2 на овој член.

Организацијата на здружен труд може да ги користи средствата на резервите во височина до 15% од средствата издвоени по завршната сметка за претходната година за помош на организациите на здружен труд што претрпеле штета од елементарни непогоди.“

Член 2

Член 14 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

259.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за престанување на ва-
жењето на Законот за придонесите за обнова и из-
градба на Скопје, што го усвои Собранието на
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и
покраините од 29 април 1976 година.

ПР бр. 473
29 април 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАД-
БА НА СКОПЈЕ

Член 1

Законот за придонесите за обнова и изградба на
Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 29/65,
12/67, и 51/68) престанува да важи на 29 февруари
1976 година.

Член 2

Ако според конечната пресметка се утврди дека
во корист на Социјалистичка Република Босна и
Херцеговина е уплатен износ поголем од износот
определен во Законот за учеството на федерацијата
во обновата на Босанска Краина („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 47/70, 12/73 и 12/75), вишокот на уплате-
ниот придонес Социјалистичка Република Босна и
Херцеговина ќе го уплати во корист на сметката на
Фондот, односно во корист на средствата на соли-
дарноста за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди на одделна република, односно ав-
тономна покраина.

Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија до 30 јуни 1976 година ќе изврши контро-
ла на остварените средства и на враќањето на при-
донесите на организациите на здружен труд за кои
според завршната сметка за 1975 година ќе се ут-
врди дека работеле со загуба, како и контрола на
враќањето на повеќе уплатениот придонес во ко-
рист на сметката на Фондот, односно на средствата
за отстранување на последиците од елементарни не-
погоди на одделна република, односно автономна по-
краина.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за учеството на федера-
цијата во обновата на Босанска Краина („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 47/70, 12/73 и 12/75).

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

260.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ
НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за Архивот на Југославија, што
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 29 април 1976 година.

ПР бр. 471
29 април 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за Архивот на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 6/73) во член 1 став 1 збо-
ровите: „на централните органи“ се заменуваат со збо-
ровите: „на органите“.

Член 2

По член 3 се додава нов член 3а, кој гласи:
„Врз Архивот на Југославија се применуваат
прописите што важат за организациите на здружен
труд, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Член 3

Во член 9 став 1 се менува и гласи:

„Кога се одлучува за работи од интерес за ос-
тварување на функциите на федерацијата, во рабо-
тата на Советот на Архивот на Југославија, покрај
членовите што ги избира работната заедница од
својата средина, учествуваат и претставници на за-
интересираните органи на федерацијата, на репуб-
ликите и автономните покраини, како и претстави-
ци на заинтересираните општествено-политички и
други организации и стручни здруженија, коишто,
врз основа на претходна согласба на Архивот со тие
органи и организации, се утврдуваат со статутот на
Архивот.“

Член 4

По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Начинот и постапката на одлучувањето за ра-
ботите од член 9 на овој закон се утврдуваат со ста-
тутот на Архивот на Југославија, во согласност со
законот.“

Се смета дека при одлучувањето за работите од
член 9 на овој закон е постигната согласност ако за
определено прашање гласале мнозинството претстав-
ници на органите и организациите од член 9 став 1
на овој закон и мнозинството членови што ги изби-
ра работната заедница на Архивот на Југославија.“

Член 5

Во член 10 по став 2 се додаваат шест нови ставови, кои гласат:

„Директорот на Архивот на Југославија е одговорен за законитоста на работата на Архивот.

Ако при одлучувањето за работите од член 9 став 2 на овој закон директорот на Архивот на Југославија утврди дека општ или поединечен акт на органот на управувањето на Архивот, освен акт донесен во управна постапка и акт по кој за одлучувањето е надлежен судот, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управувањето. Ако органот на управувањето и по предупредувањето ќе остане при својот акт, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување и да го извести за тоа во рок од три дена, Сојузниот извршен совет.

До донесувањето на решението на Сојузниот извршен совет не може да се изврши актот на органот на управувањето на Архивот на Југославија чиешто извршување е запрено.

Сојузниот извршен совет е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на актот од директорот на Архивот на Југославија за запирањето, да реши дали актот од директорот за запирањето останува во сила или се става вон од сила.

Ако Сојузниот извршен совет реши актот од директорот на Архивот на Југославија за запирањето да остане во сила, должен е во рок од 15 дена од денот на донесувањето на своето решение да поведе постапка за оцена на законитоста на запрениот акт.

Ако Сојузниот извршен совет во рокот од став 6 на овој член не донесе решение, односно акт во рокот од став 7 на овој член не поведе постапка за оцена на законитоста на запрениот акт, актот од директорот за запирањето престанува да важи.“

Член 6

Член 11 се менува и гласи:

„Надзор над законитоста на работата на Архивот на Југославија врши Сојузниот комитет за наука и култура.

Сојузниот комитет за наука и култура има право и должност да ги разгледува програмите за развој на Архивот на Југославија, програмите за работа на Архивот и извршувањето на задачите на Архивот.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот комитет за наука и култура може од Архивот на Југославија да бара извештаи за извршувањето на задачите и работите на Архивот и известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Архивот, за создавањето на услови за унапредување на работата на Архивот и за обезбедување на средства и други услови за остварување на задачите на Архивот.

Ако Сојузниот комитет за наука и култура утврди дека Архивот на Југославија не ги извршува своите задачи утврдени со овој закон, или не ги извршува во потребна мера, ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет заради преземање на соодветни мерки.“

Член 7

Во член 12 став 1 зборовите: „со Сојузниот секретар за правосудни и општи управни работи“ се заменуваат со зборовите: „со Сојузниот комитет за наука и култура“.

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за Архивот на Југославија.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

261.

Врз основа на член 285 точка 3 од Уставот на СФРЈ, а во врска со чл. 162 и 163 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Сојузниот собор, на седницата од 29 април 1976 година, го утврди Нацрт-законот за здружениот труд и донесува

ОДЛУКА

ЗА СТАВАЊЕ НА НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА ЈАВНА ДИСКУСИЈА

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го става Нацрт-законот за здружениот труд на јавна дискусија.

Јавната дискусија за Нацрт-законот за здружениот труд трае до 20 септември 1976 година.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги повикува:

работниците во основните и другите организации на здружен труд;

работните луѓе и граѓаните во месните заедници, самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници; работните луѓе и граѓаните организирани во општествено-политичките и другите општествени организации;

делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации;

делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници;

научните, стручните и другите здруженија, и сите работни луѓе и граѓани

активно да учествуваат во јавната дискусија за Нацрт-законот за здружениот труд.

3. Врз основа на организираниите расправи на работните луѓе и граѓаните во основните организации на здружен труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и во другите основни самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките организации — мислењата, предлозите и сугестиите на Нацрт-законот за здружениот труд, преку делегациите и делегатите треба да се усогласуваат во општините, регионалните и градските заедници или во другите видови на регионално поврзување, во републиките и автономните покраини. Усогласените мислења, предлози и сугестии на Нацрт-законот што, во согласност со одредбите од Уставот на СФРЈ, ќе служат како насоки за работата и определувањето на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, треба, истовремено, на начинот утврден во општествено-политичките организации — како организатори на јавната дискусија, да се доставуваат, заедно со прегледот на во расправата изразените мислења, предлози и сугестии на работните луѓе и граѓаните, до Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ до Комисијата за подготовка на законите од областа на здружениот труд.

Работните луѓе и граѓаните можат и поединечно своите мислења, предлози и сугестии на Нацрт-законот за здружениот труд да ги доставуваат непосредно до Сојузниот собор на Собранието на

СФРЈ— до Комисијата за подготовка на законите од областа на здружениот труд.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 202
29 април 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

262.

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 април 1976 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Стручните и други работи за потребите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Собрание на СФРЈ), на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела, заедничките работни тела на соборите, делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ, ги вршат службите на Собранието на СФРЈ.

2. Службите на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, вршат стручни и други работи што се однесуваат на: подготвувањето и организирањето на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите; подготвувањето програми и планови за работа на соборите, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите и следењето на извршувањето на тие програми и планови; подготвувањето, на барање од соборите, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите, делегациите и делегатите, предлози за донесување закони и нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ; обезбедувањето единство во стручен и методолошки поглед во постапката за донесување закони и други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и согласности на овие прописи и други општи акти со Уставот на СФРЈ, односно со сојузните закони; давањето стручни мислења во постапката на подготвување закони и други општи акти во Собранието на СФРЈ, како и за други прашања од делокругот на соборите, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите; обезбедувањето и подготвувањето информативни, документациони и други материјали и податоци за работа на соборите, работните тела на соборите, заедничките работни тела на соборите, делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ; известувањето на јавноста за работата на Собранието на СФРЈ, на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела; информирањето на делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ; информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашањата за кои одлучува Собранието на СФРЈ и за работата на собо-

рите и нивните работни тела; следењето на извршувањето на заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ и нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и извршувањето на работите што за нив произлегуваат од тие заклучоци, како и други стручни, административни и технички работи за потребите на Собранието на СФРЈ, на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела, заедничките работни тела на соборите, делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ.

Службите на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, на барање од делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ, обезбедуваат и ставаат на располагање информативни, документациони и други материјали и податоци потребни за вршење на нивната функција и за одлучување во Собранието на СФРЈ, им даваат стручна и друга помош и се грижат за обезбедувањето на технички и други услови за вршењето на нивната функција.

3. Службите на Собранието на СФРЈ, како и раководителите на тие служби и работниците во нив, должни се да ги извршуваат работите и задачите што произлегуваат од програмите и плановите за работа и од заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите и други работи за потребите на соборите и работните тела на соборите, на начин по кој се обезбедуваат остварувањето на функциите и задачите на Собранието на СФРЈ, неговите собори, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите, остварувањето на правата односно вршењето на должностите на делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ, утврдени со Уставот на СФРЈ, со Деловникот на Собранието на СФРЈ и со деловниците на неговите собори; единственото функционирање на службите на Собранието на СФРЈ, како и навременото и ефикасно вршење на работите од делокругот на тие служби.

Во извршувањето на работите и задачите од својот делокруг службите на Собранието на СФРЈ се должни да постапуваат според насоките и заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите, заедничките работни тела на соборите и пред нив се одговорни за својата работа и извршувањето на работите од својот делокруг.

4. Собранието на СФРЈ има генерален секретар. Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ обезбедува општо раководење со службите на Собранието на СФРЈ и нивно единствено функционирање, во согласност со Деловникот на Собранието на СФРЈ, деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ и со одредбите на оваа одлука.

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ има заменик што го заменува генералниот секретар во случај на негова отсутност или спреченост и врши други работи што ќе му ги довери генералниот секретар.

5. Во извршувањето на работите од својот делокруг, службите на Собранието на СФРЈ меѓусебно се информираат, заеднички го организираат извршувањето на работите што бараат нивна соработка и со својата соработка обезбедуваат единствено функционирање на службите.

6. Во извршувањето на стручните и други работи, утврдени со оваа одлука, службите на Собранието на СФРЈ соработуваат со сојузните органи на управата и со сојузните организации, со службите на другите органи и организации во федерацијата, со службите на републиките и покраинските собранија, како и со научните, стручните и други организации.

7. Службите на Собранието на СФРЈ обезбедуваат во работата на Собранието на СФРЈ и во својата работа, како и во односите на Собранието на

СФРЈ со другите органи, организации, здруженија, самоуправни организации и заедници и други организации и со граѓаните, остварување на начелото на рамноправност на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

8. Стручните и други работи на службите на Собранието на СФРЈ ги вршат работниците на службите на Собранието на СФРЈ, во согласност со Деловникот на Собранието на СФРЈ, деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ, оваа одлука и со други општи акти на Собранието на СФРЈ.

9. Работниците во службите на Собранието на СФРЈ ги остваруваат самоуправните права и ги уредуваат своите меѓусебни односи во согласност со општите прописи за самоуправувањето и меѓусебните односи во здружениот труд во сојузните органи на управата, самоуправните акти на работната заедница и со одредбите на оваа одлука.

10. Средствата за работа на службите на Собранието на СФРЈ се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, во рамките на средствата за работа на Собранието на СФРЈ.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Служби на Собранието на СФРЈ

11. Работите и задачите од точка 2 на оваа одлука ги вршат:

- Службата на Сојузниот собор;
- Службата на Соборот на републиките и покраините;
- Службите на постојаните комисии на Собранието на СФРЈ;
- Секретаријатот за законодавство;
- Службата за делегации и делегати;
- Секретаријатот за информации;
- Службата за информативно-документалистички работи;
- Службата за општи работи;
- Бирото за претставки и поплаки;
- Кабинетот на претседателот на Собранието на СФРЈ;

— Протоколот на Собранието на СФРЈ.

Стручните и други работи за потребите на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ ги врши Бирото на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

12. За вршење на определени работи за потребите на соборите на Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите, во Собранието на СФРЈ можат да се поставуваат советници на Собранието на СФРЈ.

13. Стручните и други работи за потребите на Југословенската група на Интерпарламентарната унија и на Клубот на делегатите на Собранието на СФРЈ ги вршат работниците, односно службите на Собранието на СФРЈ во рамките на својот делокруг, што ќе ги определи генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Стручните и други работи за потребите на времените работни тела на соборите и на заедничките работни тела на соборите ги вршат службите на Собранието на СФРЈ, што се определува со одлуката за формирање на тие тела.

Служба на Сојузниот собор

14. Службата на Сојузниот собор ги врши стручните и други работи утврдени со точка 2 од оваа одлука и со Деловникот на Сојузниот собор.

15. Во вршењето на работите врз организирање и подготвување на седниците на Сојузниот собор и на работните тела на Соборот, Службата на Сојузниот собор врши стручна обработка на предлозите и материјалите упатени до Соборот или до работното тело на Соборот и дава, односно обезбедува стручно

мислење, во согласност со делокругот на Соборот, односно на работното тело на Соборот.

Службата го следи претресот на предлозите на акти и други материјали во одделни фази на нивната подготовка и донесување и на барање од претседателот на работното тело на Соборот дава стручни мислења и објасненија.

16. Сојузниот собор има секретар.

Секретарот на Соборот му помага на претседателот на Соборот во подготвувањето на седниците на Соборот, раководи со работата на Службата на Сојузниот собор, го организира вршењето на стручните и други работи за потребите на Соборот, неговите работни тела и на делегатите и врши други работи што ќе му ги довери Соборот или претседателот на Соборот.

Секретарот на Соборот го именува и разрешува Соборот, на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување.

За својата работа и работата на Службата на Сојузниот собор секретарот на Соборот одговара пред Соборот и пред претседателот на Соборот за работите што ќе му ги довери тој, а во поглед на организирањето и усогласувањето на работата на службите врз извршување на задачите и работите за потребите на Собранието на СФРЈ, единственото функционирање и начинот на работа на службите и остварувањето на правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основа на трудот — и пред генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Секретарот на Соборот го известува Соборот и претседателот на Соборот за работата на Службата на Сојузниот собор врз извршување на работите и задачите за потребите на Соборот и работните тела на Соборот.

17. На секретарот на Сојузниот собор во работата му помагаат еден до двајца помошници.

Помошникот на секретарот ги врши работите што ќе му ги определи секретарот и пред него е одговорен за својата работа.

18. Секое работно тело на Сојузниот собор има секретар.

Секретарот на работното тело на Соборот му помага на претседателот на работното тело во подготвувањето на седниците, подготвува извештаи од седниците на работното тело, записници и други материјали од седниците на работното тело, организира и врши други стручни работи за потребите на работното тело.

Секретарот на работното тело на Соборот за својата работа одговара пред работното тело, претседателот на работното тело и секретарот на Соборот.

19. Стручните и други работи за потребите на Сојузниот собор, работните тела на Соборот, делегатите, како и за потребите на претседателот на Соборот, потпретседателот на Соборот и на претседателите на работните тела на Соборот во вршењето на нивната функција ги вршат работници со соодветни стручни квалификации за вршење на тие работи.

Служба на Соборот на републиките и покраините

20. Службата на Соборот на републиките и покраините ги врши стручните и други работи утврдени со точка 2 од оваа одлука и со Деловникот на Соборот на републиките и покраините.

21. Во вршењето на работите што се однесуваат на организирањето и подготвувањето на седниците на Соборот на републиките и покраините и на работните тела на Соборот, Службата на Соборот на републиките и покраините соработува со соодветните служби во републиките и покраинските собранија.

22. Во вршењето на работите врз организирање и подготвување на седниците на Соборот на

републиките и покраините и на работните тела на Соборот, Службата на Соборот на републиките и покраините врши стручна обработка на предлозите и материјалите упатени до Соборот или до работно тело на Соборот и дава, односно обезбедува, стручно мислење, во согласност со делокругот на Соборот, односно на работното тело на Соборот.

Службата го следи претресот на предлозите на акти и други материјали во одделни фази на нивната подготовка и донесување и на барање од претседателот на работното тело на Соборот дава стручни мислења и објасненија.

23. Соборот на републиките и покраините има секретар.

Секретарот на Соборот му помага на претседателот на Соборот во подготвувањето на седниците на Соборот, раководи со работата на Службата на Соборот на републиките и покраините, организира вршење на стручни и други работи за потребите на Соборот, неговите работни тела, делегациите и делегатите и врши други работи што ќе му ги довери Соборот или претседателот на Соборот.

Секретарот на Соборот го именува и разрешува Соборот, на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

За својата работа и за работата на Службата на Соборот, на републиките и покраините, секретарот на Соборот одговара пред Соборот и пред претседателот на Соборот за работите што тој ќе му ги довери, а во поглед на организирањето и усогласувањето на работата на службите врз извршување на задачите и работите за потребите на Собранието на СФРЈ, единственото функционирање и начинот на работа на службите и остварувањето на правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основа на трудот — и пред генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Секретарот на Соборот го известува Соборот и претседателот на Соборот за работата на Службата на Соборот на републиките и покраините врз извршување на работите и задачите за потребите на Соборот и на работните тела на Соборот.

24. На секретарот на Соборот на републиките и покраините во работата му помагаат еден до двајца помошници.

Помошникот на секретарот ги врши работите што ќе му ги определи секретарот и пред него е одговорен за својата работа.

25. Секое работно тело на Соборот на републиките и покраините има секретар.

Секретарот на работното тело на Соборот му помага на претседателот на работното тело во подготвувањето на седниците, подготвува извештаи од седниците на работното тело, записници и други материјали од седниците на работното тело, организира и врши други стручни работи за потребите на работното тело.

Секретарот на работното тело на Соборот за својата работа одговара пред работното тело, претседателот на работното тело и секретарот на Соборот.

26. Стручните и други работи за потребите на Соборот на републиките и покраините, работните тела на Соборот, делегациите и делегатите, како и за потребите на претседателот на Соборот, потпретседателот на Соборот и претседателите на работните тела на Соборот во вршењето на нивната функција, ги вршат работници со соодветни стручни квалификации за вршење на тие работи.

Служби на постојаните комисии на Собранието на СФРЈ

27. Службите на постојаните комисии на Собранието на СФРЈ вршат стручни и други работи за потребите на тие комисии и за потребите на претседателите на комисиите во вршењето на нивните функции, а кои се однесуваат на: подготвувањето

програми и планови за работа на комисиите и следењето на нивното извршување; подготвувањето и организирањето на седниците на комисиите; обезбедувањето и давањето стручни мислења во врска со работата на комисиите; обезбедувањето и подготвувањето информативни, документациони и други материјали и податоци; подготвувањето предлози на акти на барање од комисиите и следењето на извршувањето на заклучоците на комисиите.

Службите вршат и други работи што ќе им ги доверат комисиите, односно претседателите на комисиите.

28. Во вршењето на работите врз организирање и подготвување на седниците на комисиите Службите на постојаните комисии на Собранието на СФРЈ вршат стручна обработка на предлозите и материјалите упатени до комисиите и даваат, односно обезбедуваат, стручно мислење, во согласност со делокругот на комисиите.

Службите го следат претресот на предлозите на акти и други материјали во одделни фази на нивната подготовка и донесување и на барање од претседателот на комисијата даваат стручни мислења и објасненија.

29. Секоја постојана комисија на Собранието на СФРЈ има секретар.

Секретарот на комисијата му помага на претседателот на комисијата во подготвувањето на седниците, подготвува извештаи од седниците на комисијата, записници и други материјали од седниците на комисијата, организира и врши други стручни работи за потребите на комисијата.

Секретарот на комисијата за својата работа одговара пред комисијата, претседателот на комисијата и генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

30. Стручните и други работи за потребите на постојаните комисии на Собранието на СФРЈ и претседателите на комисиите во вршењето на нивните функции ги вршат работници со соодветни стручни квалификации за вршење на тие работи.

Секретаријат за законодавство

31. Секретаријатот за законодавство врши стручни и други работи за потребите на Собранието на СФРЈ, на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите, кои се однесуваат на обезбедувањето на единство во стручен и методолошки поглед во постапката за донесување закони и други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и согласноста на овие прописи и другите општи акти со Уставот на СФРЈ, односно со сојузните закони, и им дава стручна помош на делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ во подготовката на предлози на акти и амандмани на предлози на акти што тие им ги предлагаат на соборите на Собранието на СФРЈ, во согласност со посебната одлука на Собранието на СФРЈ за организацијата и работата на Секретаријатот за законодавство.

Служба за делегации и делегати

32. Службата за делегации и делегати врши стручни и други работи за потребите на делегациите и делегатите во вршењето на нивната функција во Собранието на СФРЈ, а кои се однесуваат на: подготвувањето и организирањето на седниците на делегациите и состаноците на делегатите; обезбедувањето и давањето стручни мислења во врска со работата на делегациите; обезбедувањето и подготвувањето документациони и други материјали и податоци; информирањето на делегациите и делегатите; обезбедувањето технички и други услови за работа на делегациите и делегатите во вршењето на нивната функција.

33. Во вршењето на работите што се однесуваат на организирањето и подготвувањето на седниците на делегациите и на работата на делегатите во вршењето на нивната функција во Собранието на СФРЈ, Службата за делегации и делегати соработува со соодветните служби во републичките и покраинските собранија.

34. Во вршењето на работите врз организирање и подготвување на седниците на делегациите, Службата за делегации и делегати врши стручна обработка на предлозите и материјалите упатени до делегација, дава, односно обезбедува, стручно мислење во врска со работата на делегацијата, а на седниците на делегацијата дава стручни објасненија и мислења.

На барање од делегатот, заради остварување на иницијативи и подготвување предлози, Службата му обезбедува на делегатот стручна соработка со другите соодветни служби на Собранието на СФРЈ.

35. Со работата на Службата за делегации и делегати раководи секретар на Службата.

36. Работите на Службата за делегации и делегати ги вршат секретарот на Службата и работниците со соодветни стручни квалификации за вршење на тие работи.

Секретарот на Службата и работниците на Службата во вршењето на стручните и други работи за потребите на делегација и делегати, постапуваат според упатствата на делегацијата, претседавачот на делегацијата, делегатите и секретарите на соборите на Собранието на СФРЈ.

Секретаријат за информации

37. Секретаријатот за информации врши стручни и други работи што се однесуваат на: известувањето на јавноста за прашањата што се разгледуваат и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ и за одлуките и ставовите за тие прашања, како и за работата на соборите, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите; информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и општествено-политички организации за прашањата за кои одлучува Собранието на СФРЈ и за неговата работа и информирањето на делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ преку информативни гласила, публикации и други облици на информирање; остварувањето на правата и должностите на претставниците на печатот и другите средства за јавно информирање во Собранието на СФРЈ во врска со известувањето на јавноста за работата на Собранието на СФРЈ; уредувањето и издавањето на редовни и повремени публикации за работата на Собранието на СФРЈ.

38. Во вршењето на своите задачи и работи Секретаријатот за информации соработува со организациите од областа на информирањето и со соодветните стручни служби во републичките и покраинските собранија.

39. Со работата на Секретаријатот за информации раководи секретар.

40. На секретарот му помага во работата помошник-секретар.

Помошникот на секретарот ги врши работите што ќе му ги определи секретарот и поред него е одговорен за својата работа.

41. За публикациите чиешто подготвување, уредување и издавање спаѓа во делокругот на Секретаријатот за информации се формираат уредувачки одбори.

Претседателот и членовите на уредувачкиот одбор ги именува Претседателството на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ, со нивна согласност, како и од редот на функционерите и работниците на службите на Собранието на СФРЈ, ако со посебна одлука на Собранието на СФРЈ за одделни публикации не е определено поинаку.

Служба за информативно-документалистички работи

42. Службата за информативно-документалистички работи собира, обработува, чува и дава на користење информативни и документалистички податоци и материјали; ги прима, обработува и ги чува оригиналните документи на Собранието на СФРЈ; врши обработка и дава информации и податоци што ги содржат документалистичките материјали со цел за нивно користење; врши размена на информации, податоци и публикации; врши работи што се однесуваат на уредувањето и издавањето на стенографските белешки, билтените и другите публикации од работата на Собранието на СФРЈ.

Службата врши определени работи и за потребите на Претседателството на СФРЈ и другите органи и организации во федерацијата, кога тоа ќе го определи генералниот секретар на Собранието на СФРЈ во спогодба со тие организации и органи.

43. До Службата за информативно-документалистички работи се доставуваат информативни и документалистички податоци и материјали што ги подготвуваат службите на Собранието на СФРЈ во вршењето на работите од својот делокруг, под условите и на начинот што ќе го утврди генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

44. Со работата на Службата за информативно-документалистички работи раководи секретар.

45. За разгледување на начелните прашања што се однесуваат на: обезбедувањето потребна документација, информации и податоци од значење за остварувањето на работите и задачите на Собранието на СФРЈ; развојот на Службата за информативно-документалистички работи и унапредувањето на нејзината организација и начинот на работа; подготвувањето на програмата, односно планот за работа на Службата и нивното извршување; унапредувањето на соработката на Службата со соодветни институции и нејзиното вклучување во соодветни информативни системи, како и други прашања од значење за унапредувањето на информативно-документалистичката дејност во согласност со потребите на Собранието на СФРЈ, неговите собори и работни тела на соборите, делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ и давањето предлози и мислења за тие прашања, се формира Совет на Службата за информативно-документалистички работи.

Претседателот и членовите на Советот ги именува Претседателството на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ, со нивна согласност, како и од редот на функционерите и работниците на службите на Собранието на СФРЈ и стручните и научните работници од областа на информативно-документалистичката дејност.

46. За публикациите чиешто подготвување, уредување и издавање спаѓа во делокругот на Службата за информативно-документалистички работи можат да се формираат уредувачки одбори.

Претседателот и членовите на уредувачкиот одбор ги именува Претседателството на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ, со нивна согласност, како и од редот на функционерите и работниците на службите на Собранието на СФРЈ, ако со посебна одлука на Собранието на СФРЈ за одделни публикации не е определено поинаку.

Служба за општи работи

47. Службата за општи работи врши: финансиско-материјални работи, работи на преведување, лектурирање и редактуре, работи на стенографирање, работи на прием и испраќање пошта и материјали, работи на препис на материјали, печатење, умножување материјали и графички работи, работи на превоз, радиотелефонски работи, работи во врска со обезбедување технички и други услови за работа на делегациите и делегатите во вршењето на

нивната функција во Собранието на СФРЈ, како и работи во врска со одржувањето на внатрашниот ред.

Службата организира и обезбедува вршење на определени услуги (здравствени, устопителски, поштенски, одржување на зградите и др.) за потребите на Собранието на СФРЈ, соборите на Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите, заеднички работни тела на соборите, делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ и работниците во службите на Собранието на СФРЈ.

Службата врши определени работи и за потребите на Претседателството на СФРЈ и Кабинетот на Претседателот на Републиката.

48 Со работата на Службата за општи работи раководи секретар.

49. На секретарот му помагаат во работата еден до двајца помошници.

Помошникот на секретарот ги врши работите што ќе му ги определи секретарот и пред него е одговорен за својата работа.

Биро за претставки и поплаки

50. Бирото за претставки и поплаки врши стручни работи за потребите на Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, Претседателот на Републиката и Сојузниот извршен совет во врска со работата врз претставките и поплаките што ги упатуваат или непосредно ги поднесуваат граѓаните, организациите на здружен труд или други самоуправни организации, во согласност со посебата одлука на Собранието на СФРЈ за организацијата и работата на Бирото за претставки и поплаки на Собранието на СФРЈ.

Кабинет на претседателот на Собранието на СФРЈ

51. Кабинетот на претседателот на Собранието на СФРЈ врши работи за потребите на претседателот на Собранието на СФРЈ.

Во Кабинетот на претседателот на Собранието на СФРЈ се обезбедува вршење на стручни и други работи и за потребите на потпретседателите на Собранието на СФРЈ во вршењето на нивната функција.

Работите на Кабинетот се вршат според упатствата од претседателот на Собранието на СФРЈ, односно од потпретседателите на Собранието на СФРЈ.

Со работата на Кабинетот раководи шеф на Кабинетот.

52. За вршење на определени работи за потребите на претседателот на Собранието на СФРЈ што бараат посебна стручност и самостојност во работата можат да се постават еден или повеќе советници на претседателот на Собранието на СФРЈ.

Советникот на претседателот на Собранието на СФРЈ врши работи од определена област на општествениот систем и внатрешната или надворешната политика што ќе му ги определи претседателот на Собранието на СФРЈ и пред него одговара за својата работа.

Протокол на Собранието на СФРЈ

53. Протоколот на Собранието на СФРЈ врши стручни и други работи што се однесуваат на: подготовката и спроведувањето на програмите за посети на странски парламентарни делегации и претставници и заминувањето на делегации и претставници на Собранието на СФРЈ во странство; протоколарните обврски на Собранието на СФРЈ, на претседателот и потпретседателите на Собранието на СФРЈ, претседателите на соборите и делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ; обезбедувањето и организирањето на присуство на функционерите на Собранието на СФРЈ на определени со-

бири, приредби и др.; подготвувањето на протоколарни соопштенија, како и на други работи во врска со протоколарните обврски во Собранието на СФРЈ;

Со работата на Протоколот раководи шеф на Протоколот.

Советници на Собранието на СФРЈ

54. Советниците на Собранието на СФРЈ проучуваат и им даваат на соборите на Собранието на СФРЈ, на претседателот и Претседателството на Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите, мислења и предлози за прашањата од значење за спроведувањето и примената на Уставот на СФРЈ и за други прашања на општествено-економскиот и политичкиот систем, изградувањето на политиката и други прашања од значење за нивната работа во соодветната област и учествуваат, во согласност со заклучоците на тие работни тела, во нивната работа и во работата на работни групи и други тела што тие ги формираат заради подготвување на нацрти на закони и други акти и давање мислења од соодветната област.

Советниците даваат, по барање од делегациите и работните тела на соборите, стручни мислења за одделни прашања за потребите на делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ.

55. Советниците на Собранието на СФРЈ самостојно вршат работи за потребите на соборите на Собранието на СФРЈ, работните тела на соборите, заедничките работни тела на соборите, што ќе им ги определи Претседателството на Собранието на СФРЈ и за својата работа одговараат пред Претседателството на Собранието на СФРЈ и пред генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Во вршењето на работите за потребите на соборите, работните тела на соборите и заедничките работни тела на соборите, советниците одговараат и пред тие тела, односно пред претседателот на Собранието на СФРЈ и пред претседателот на соборот.

56. Советниците на Собранието на СФРЈ ги поставува и ги разрешува од должноста Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Со актот за поставувањето се утврдуваат и работите што ги вршат советниците.

2. Генерален секретар на Собранието на СФРЈ

57. Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ:

— учествува во работата на Претседателството на Собранието на СФРЈ, му помага на претседателот на Собранието на СФРЈ во организирањето на работата на Претседателството на Собранието на СФРЈ и се грижи за извршувањето на заклучоците на Претседателството на Собранието на СФРЈ;

— се грижи за условите за работа на делегациите и делегатите во вршењето на нивната функција во Собранието на СФРЈ;

— ја организира и усогласува работата на службите на Собранието на СФРЈ врз извршувањето на задачите и работите за потребите на Собранието на СФРЈ, соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела, заедничките работни тела на соборите, делегациите и делегатите во Собранието на СФРЈ и се грижи за единственото функционирање на службите на Собранието на СФРЈ и за унапредувањето на организацијата и начинот на нивната работа;

— ја усогласува работата на службите на Собранието на СФРЈ врз подготвувањето на програмите и плановите за работа на соборите и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како и подготвувањето на плановите за работа на службите

на Собранието на СФРЈ, и се грижи за унапредувањето на програмирањето, односно планирањето на работата;

— ја усогласува работата врз подготвувањето предлог за обезбедување во буџетот на федерацијата средства за работа на Собранието на СФРЈ и неговите служби, го поднесува до Претседателството на Собранието на СФРЈ и го следи извршувањето на претсметката на средствата;

— се грижи за соработката на службите на Собранието на СФРЈ со сојузните органи на управата и сојузните организации и службите на другите органи и организации во федерацијата, службите на републичките и покраинските собранија, како и со стручните, научните и другите организации и служби на парламентите на странски држави;

— се грижи за спроведувањето на прописите за внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ;

— обезбедува вршење и на други работи за потребите на Собранието на СФРЈ.

58. Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ и заменикот на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ ги именуваат и ги разрешуваат обата собора на Собранието на СФРЈ.

59. Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ е одговорен пред соборите на Собранието на СФРЈ за својата работа и за работата на службите на Собранието на СФРЈ, а во работите од делокругот на Претседателството на Собранието на СФРЈ и претседателот на Собранието на СФРЈ — и пред Претседателството на Собранието на СФРЈ односно пред претседателот на Собранието на СФРЈ.

Генералниот секретар ги известува соборите на Собранието на СФРЈ, Претседателството на Собранието на СФРЈ и претседателот на Собранието на СФРЈ за работата на службите на Собранието на СФРЈ.

60. Во вршењето на своите овластувања во поглед на организирањето и усогласувањето на работата на службите на Собранието на СФРЈ, генералниот секретар на Собранието на СФРЈ издава упатства за работа на службите, со кои се обезбедува успешно вршење на работите за потребите на Собранието на СФРЈ и усогласеност во нивната работа.

61. Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, во поглед на правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основа на трудот и самоуправувањето во службите на Собранието на СФРЈ, ги има правата и должностите на функционер што раководи со сојузен орган на управата.

62. Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ може да има еден или повеќе помошници.

Помошникот на генералниот секретар му помага на генералниот секретар во вршењето на неговата функција во работите што ќе му ги определи генералниот секретар и пред него е одговорен за својата работа.

63. За вршење на работите за потребите на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ што бараат посебна стручност и самостојност во работата може да се постави советник на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Советникот на генералниот секретар ги врши работите што ќе му ги определи генералниот секретар на Собранието на СФРЈ и пред него е одговорен за својата работа.

64. Заради разгледување на прашањата во врска со организирањето и усогласувањето на работата на службите на Собранието на СФРЈ и со унапредувањето на нивната работа и давањето мислење на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ за тие и други прашања од неговиот делокруг, генералниот секретар свикнува колегиум.

Колегиумот го сочинуваат секретарите на соборите на Собранието на СФРЈ, секретарите на секретаријатите, секретарите на службите на Собранието

на СФРЈ, како и други лица што, во зависност од прашањата што се разгледуваат, ќе ги определи генералниот секретар.

III. НАЧЕЛА НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

65. Внатрешната организација на службите на Собранието на СФРЈ се утврдува во согласност со карактерот и природата на работите што ги вршат службите.

66. За вршење на сродни и меѓусебно поврзани стручни и други работи, во службите на Собранието на СФРЈ можат да се формираат организациони единици (одделенија, отсеци, реферати, работни групи и др.).

За вршење на повремени стручно-аналитички работи за потребите на соборите и работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ можат да се формираат посебни групи (тимови) за прашањата од соодветната област.

67. За вршење на определени работи и поставени задачи кога е потребна соработка помеѓу две или повеќе служби на Собранието на СФРЈ, односно апгажирање на работници што работат во разни служби на Собранието на СФРЈ, одделни работни групи можат да формираат раководителите на службите на Собранието на СФРЈ, спогодбено, односно генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

68. Раководителите на службите на Собранието на СФРЈ можат, заради разгледување на прашањата од интерес за работата на службите, да свикнуваат колегиум, во кој влегуваат лицата што, во зависност од прашањата што се разгледуваат, ќе ги определи раководителот на службата.

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

69. Секретарите на секретаријатите, секретарите на службите на Собранието на СФРЈ, помошниците на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, шефот на Кабинетот на претседателот на Собранието на СФРЈ, шефот на Протоколот на Собранието на СФРЈ, секретарите на постојаните комисији, секретарите на работните тела на соборите, помошниците на секретарите на соборите, помошниците на секретарите на секретаријатите, помошниците на секретарите на службите на Собранието на СФРЈ, советниците на претседателот на Собранието на СФРЈ, и советникот на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, ги поставува и ги разрешува од должноста, на предлог од генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, Претседателството на Собранието на СФРЈ.

70. Со актот за поставувањето на лицата на функциите од точ. 56 и 69 од оваа одлука се утврдува статусот на тие лица во однос на соодветните функционери во другите органи и организации во федерацијата.

Личните доходи на лицата на функциите од точ. 56 и 69 од оваа одлука ги утврдува Претседателството на Собранието на СФРЈ, во согласност со основите и мерилата утврдени со општествениот договор.

71. Лицата на должностите од точ. 56 и 69 од оваа одлука се поставуваат на четири години и можат да бидат повторно поставени на иста функција.

Предлог за поставување на лицата на функциите од точ. 56 и 69 од оваа одлука се поднесува врз основа на усогласен став со надлежното тело на Собранието на републиката, односно автономната покраина, утврден со актот на тоа собрание.

72. При поставувањето на раководителите на службите и лицата на функциите од точ. 56 и 69 од оваа одлука, како и при приемот на работа на работниците на работните места на кои се вршат опре-

делени стручни работи, ќе се води сметка за застапеноста на републиките и автономните покраини.

73. Раководителите на службите на Собранието на СФРЈ за својата работа и за работата на службата со која раководат се одговорни пред Претседателството на Собранието на СФРЈ, ако со оваа одлука не е определено поинаку, а во поглед на организирањето и усогласувањето на работата на службите врз извршувањето на задачите и работите за потребите на Собранието на СФРЈ, единственото функционирање и начинот на работата на службите и остварувањето на правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основа на трудот — и пред генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

74. Одредбите на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации согласно се применуваат и врз раководителите на службите на Собранието на СФРЈ и врз другите лица што ги поставува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

75. Приемот на работниците на работа во службите на Собранието на СФРЈ се врши врз основа на конкурс.

76. Наредбодавец за користење на средствата за работата на Собранието на СФРЈ е генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Генералниот секретар може определени овластувања на наредбодавец да пренесе и врз помошниците на генералниот секретар и секретарите на службите, како помошни наредбодавци.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СЛУЖБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

77. Работниците во службите на Собранието на СФРЈ сочинуваат една работна заедница.

Со самоуправен општ акт на работната заедница се определува кои самоуправни права во одделни служби на Собранието на СФРЈ ги остваруваат работниците во работните заедници на тие служби.

78. Самоуправните општи акти со кои се уредуваат внатрешните односи во службите на Собранието на СФРЈ се донесуваат во согласност со генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

Кои општи акти од став 1 на оваа точка ќе ги донесува Советот на работната заедница, определува работната заедница со свој самоуправен општ акт.

Ако при донесувањето на актот од став 1 на оваа точка не се постигне согласност помеѓу генералниот секретар и работната заедница, конечна одлука за тоа донесува Претседателството на Собранието на СФРЈ.

Ако при донесувањето на поединечни акти што ги донесува генералниот секретар на Собранието на СФРЈ со работната заедница, односно со Советот на работната заедница, не се постигне согласност помеѓу работната заедница, односно Советот на работната заедница и генералниот секретар, ќе се изврши решението што го донесува генералниот секретар. Во ваков случај работната заедница, односно Советот на работната заедница, може да бара за тоа да се извести Претседателството на Собранието на СФРЈ.

79. Општите акти за внатрешната организација и работата и за систематизацијата на работните места во службите на Собранието на СФРЈ ги донесува Претседателството на Собранието на СФРЈ, на предлог од генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, а по претходно прибавено мислење од работната заедница, и врз основа на мислењето од Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

80. Работната заедница, односно Советот на работната заедница, ги разгледува прашањата што се однесуваат на организирањето на извршувањето на задачите и на унапредувањето на работата на служ-

бите на Собранието на СФРЈ и за тие прашања зазема ставови и им дава мислења и предлози на генералниот секретар, односно на раководителите на службите на Собранието на СФРЈ.

VI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА

81. Службите на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, обезбедуваат преведување од јазиците на народите и народностите на Југославија на јазиците на народите на Југославија, утврдени со републичките устави, на говори на делегатите на седиците на соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите, во согласност со одредбите од Деловникот на Собранието на СФРЈ.

82. Службите на Собранието на СФРЈ изработуваат на сите јазици на народите на Југославија, утврдени со републичките устави, предлог-акти на Собранието на СФРЈ и други предлози за кои расправаат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и заедничките работни тела на соборите, заклучоци и записници, информации, елаборати, публикации и други материјали што, според одредбите од Деловникот на Собранието на СФРЈ, се упатуваат до делегатите.

Кога материјалите од став 1 на оваа точка се доставуваат до републичките и покраинските органи, службите на Собранието на СФРЈ ги доставуваат на јазикот и писмото на народот на Југославија што се употребуваат во таа република, односно автономна покраина, а кога се доставуваат до делегат — на јазикот на народот на Југославија на кој делегатот му припаѓа, ако тој не бара поинаку, а на делегатот што припаѓа на народност — на јазикот на народот на Југославија што ќе го определи тој.

83. Службите на Собранието на СФРЈ во преписката со органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и граѓаните — ги употребуваат јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките устави.

Во преписката со органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и со граѓаните, кои имаат седиште, односно живеалиште, на териториите на општествено-политичките заедници, односно на подрачјата каде што, врз основа на Уставот на СФРЈ и законот, односно статутот на соодветната општествено-политичка заедница, се во службена употреба јазиците и писмата на народностите на Југославија, службите на Собранието на СФРЈ ги употребуваат јазикот и писмото на народноста на кои им се обратил органот, организацијата или граѓанинот.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

84. Општите акти за внатрешната организација и работата и за систематизацијата на работните места во службите на Собранието на СФРЈ ќе се донесат најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

85. Одредбите на член 52 до 54 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации согласно се применуваат и врз работниците кои по утврдувањето на актот за систематизација на работните места во службите на Собранието на СФРЈ, донесен врз основа на оваа одлука, нема да бидат распоредени во службите на Собранието на СФРЈ.

86. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата на службите на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/68, 15/70, 22/72 и 22/73).

87. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 335
29 април 1976 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

263.

Тргувајќи од тоа дека работните луѓе и граѓаните и народите и народностите на Југославија ги остваруваат во федерацијата своите заеднички интереси и одлучуваат за нив врз начелата на спогодување на републиките и автономните покраини, солидарноста и заемноста, рамноправното учество на републиките и автономните покраини во органите на федерацијата и одговорноста на републиките и автономните покраини за сопствениот развој и за развојот на социјалистичката заедница како целина, како и од улогата и одговорноста на општествено-политичките и другите општествени и самоуправни организации во федерацијата во остварувањето на тие заеднички интереси, а во согласност со ставовите на Десеттиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија за раководната улога на работничката класа во изградбата на социјалистичкото самоуправни општество, натамошното развивање на социјалистичките самоуправни односи и зацврстување на братството и единството и рамноправноста на народите и народностите на Југославија.

Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија, Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија, врз основа на член 124 и 244 од Уставот на СФРЈ, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Основни одредби

Член 1

Со Општествениот договор за кадровската политика во федерацијата (во натамошниот текст: Општествениот договор) се обезбедуваат: водење на кадровската политика врз единствени идејнополитички и класни основи и врз принципите на рамноправноста на народите и народностите на Југославија, односно на републиките и автономните покраини; единствено однесување и организирана соработка на учесниците на Општествениот договор во остварувањето на начелата на утврдената кадровска политика; доследно применување на критериумите за избор, именување или назначување на функционерите и работниците за работа врз стручните работи во федерацијата; навремено согледување на потребите од кадри и преземање мерки органите и орга-

низациите во федерацијата да се оспособат ефикасно да ги вршат доверените им функции и да ја зајакнуваат својата одговорност и самостојност во работата.

Со Општествениот договор се утврдуваат: основните критериуми за остварување на кадровската политика; начинот, условите и постапката за предлагање и избор на кадрите на функциите и стручните работни места во органите и организациите во федерацијата; начинот на организирањето и функционирањето на кадровските тела и служби, евиденцијата за кадрите, како и обврските на учесниците на Општествениот договор за неговото остварување.

Член 2

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека, заради поуспешно вршење на својата функција и во согласност со положбата на федерацијата, републиките и автономните покраини утврдени со Уставот на СФРЈ, со надлежните органи и организации во републиките и автономните покраини поблиску ќе ги утврдат меѓусебните права и обврски во врска со натамошното изградување на начелата и ставовите од значење за водењето на кадровската политика во федерацијата, со подготвување на предлози за избор на кадрите на функциите во федерацијата и со обезбедување на стручни кадри за потребите на органите и организациите во федерацијата.

II. Начела, критериуми и постапка за избор на функционери во федерацијата

Член 3

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека плански и систематски доследно ќе ги остваруваат утврдените начела на кадровската политика, а особено во поглед на:

— обезбедувањето на демократичноста и јавноста на работата во предлагањето и изборот на функционерите во федерацијата;

— применувањето на рамноправна застапеност на републиките и на соодветна застапеност на автономните покраини на функциите определени со Уставот на СФРЈ, со сојузните закони и со општите акти на општествено-политичките и други самоуправни организации и заедници во федерацијата, како и обезбедување на застапеноста на кадрите од републиките и автономните покраини во вкупниот состав на другите функционери во федерацијата, врз основа на претходно усогласените ставови со републиките и автономните покраини;

— доследното применување на класниот принцип во кадровската политика, а посебно со обезбедување на соодветна застапеност на непосредните производители и други работни луѓе во здружениот труд во органите и телата на општествено-политичките и други општествени и самоуправни организации во федерацијата;

— конституирањето на органите и телата на општествено-политичките и други општествени и самоуправни организации и заедници во федерацијата врз основите на делегатскиот систем;

— доследната примена на договарањето како услов за остварување на заедничката одговорност на надлежните органи и тела во федерацијата, републиките и автономните покраини во водењето на кадровската политика во федерацијата;

— изборот на млади и изборот на кадри со револуционерно искуство, со што се обезбедува побрз развој и континуитет на социјалистичката револуција;

— обезбедувањето на соодветна застапеност на жени во раководствата на општествено-политичките и други општествени и самоуправни организации и органи во федерацијата, во согласност со нивната

улога и придонес во општествениот труд и со потрбата за остварување рамноправно учество на жените во општествено-економскиот и политичкиот живот;

— ограничувањето на повторниот избор, именување и назначување на функционерите, согласно со Уставот на СФРЈ, со сојузните закони и со општите акти на општествено-политичките и други општествени и самоуправни организации.

Член 4

Тргувајќи од начелата на кадровската политика — одговорните должности во федерацијата да им се доверуваат на кадрите што имаат морално-политички, работни и стручни квалитети и кои претходно се потврдиле во практиката на разрешување на општествени прашања, учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека со меѓусебна соработка и со републиките и автономните покраини ќе преземаат мерки за навремено и систематско општествено подготвување и одбирање на кадри за општествени функции во федерацијата. Учесниците на Општествениот договор исто така се обврзуваат дека во своите делегатски и други самоуправни тела ќе обезбедат на јавните и други одговорни функции во федерацијата да бидат избирани или именувани кадри што ги исполнуваат особено следните критериуми:

— со својата работа да дала придонес за остварување и развојот на социјалистичката резолуција на народите и народностите на Југославија, власта на работничката класа и на сите работни луѓе, за идејното и акционото единство на социјалистичките сили организирани во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и за водечката идејна и политичка улога на Сојузот на комунистите на Југославија;

— со својата општествена активност да придонесуваат за изградбата, јакнењето и развојот на: социјалистичките самоуправни односи во општеството; решавачката положба и улога на работничката класа во развојот на општествено-економскиот и политичкиот систем, нејзината државна власт и управувањето со други општествени работи; братството и единството и полната рамноправност на народите и народностите на Југославија; независната надворешна политика, вклучувајќи ја политиката на неврзаноста на нашата земја; надворешната и внатрешната безбедност на Југославија и системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита; уставноста и законитоста во општествената практика;

— да изразуваат спремност и да се способни да придонесуваат за усогласувањето на посебните и општите интереси и усовршувањето и афирмацијата на самоуправното спогодување и демократското општествено договарање како облик на соработка помеѓу органите и организациите во здружениот труд и во општествениот живот воопшто, а посебно како облик на договарање помеѓу републиките и автономните покраини и начин на донесување одлуки во федерацијата;

— да поседуваат работни, стручни и други соодветни способности за вршење на доверените им задачи и должности и, врз основа на своето залагање, принципелност и резултати на работата, социјалистичкото самоуправно однесување, личната одговорност и односот спрема општествените средства да уживаат углед и доверба во средината каде што работат и живеат и во пошироката јавност.

Учесниците на Општествениот договор ќе ги утврдат, по потреба, со општи акти и посебните критериуми за избор на кадрите на одделни функции во федерацијата, во согласност со Општествениот договор и со барањата на тие функции.

Член 5

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека, имајќи предвид дека во федерацијата се вршат работи од заеднички интерес за сите републики и автономни покраини, народи и народности на Југославија, доследно ќе ги применуваат одредбите од Уставот на СФРЈ за одговорноста на носителите на самоуправните и јавните функции во федерацијата.

Заради остварување на општествената и личната одговорност на носителите на самоуправните и јавните функции во органите и организациите во федерацијата, учесниците на Општествениот договор ќе обезбедуваат услови работата на носителите на тие функции да подлежи на јавна оцена, со која се обезбедува демократското право на граѓаните, а посебно на делегатските тела да даваат мислења и да ја оценуваат работата на одделни органи и носители на јавните функции, да им даваат поддршка или да бараат нивно сменување. При тоа, учесниците на Општествениот договор тргнуваат од сфаќањето дека во самоуправното демократско социјалистичко општество јавната оцена на работата на носителите на јавните функции не може да биде облик и средство на политичка борба за власт, туку само израз на конструктивниот напор за одделни функции да се избираат најспособните кадри.

Тргувајќи од овие ставови, учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека, обезбедувајќи го остварувањето на демократското право на граѓаните јавно да ја оценуваат работата на носителите на јавните функции, ќе му се противставуваат на секој обид тоа право да се злоупотреби како политичко оружје против социјалистичкото самоуправно општество или да се дискредитираат носителите на јавните функции кои совесно и успешно ги вршат доверените им должности. Учесниците на Општествениот договор исто така, се согласни дека е неопходно, истовремено со остварувањето на правата на делегатските и други органи да бараат отповик или сменување на функционерите, да се остварат и правата на функционерите да поднесуваат оставки и сменувањето или оставката на функционерите да нема никакви последици врз нивната општествена положба, освен ако е во прашање кршење на закон.

Член 6

Носителите на предлозите на кандидатите за избор на функционерите во федерацијата, што за тоа се овластени со Уставот на СФРЈ, со сојузните закони или со општите акти на самоуправните органи и општествено-политичките организации, се обврзуваат дека навремено ќе ги запознаваат надлежните органи и организации во републиките и автономните покраини со кадровските потреби од определени функции во федерацијата и дека со тие органи ќе постигнат договор за соодветната застапеност на републиките и автономните покраини.

Учесниците на Општествениот договор со свои акти, при непосредно учество на републиките и автономните покраини, ќе ја утврдат постапката на разгледувањето и начинот на утврдувањето на предлозите за избор на кандидатите за одделни функции.

Член 7

Успешното остварување на кадровската политика бара при подготвувањето на предлозите на кандидатите за највисоките функции во федерацијата да се оствари организирана соработка помеѓу соодветните органи и организации во федерацијата, републиките и автономните покраини и во таа соработка да се постигне полна согласност.

Врз основа на усогласените ставови во Координациониот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за кадровска политика во федерацијата, се утврдуваат функциите што се сметаат како нај-

високи функции во смисла на став 1 од овој член и се определуваат носителите на консултациите и начинот на подготвувањето на предлозите на кандидатите за тие функции.

III. Основни начела за избор на работниците што вршат стручни работи во федерацијата

Член 8

Тргувајќи од критериумите утврдени во член 4 на Општествениот договор, учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека, со активно учество на работните заедници и нивните самоуправни тела, органите што учествуваат во одлучувањето за избор на работниците и општествено-политичките организации во тие органи и организации, при изборот на работниците за работа на стручните работи во органите и организациите во федерацијата, посебно ќе водат сметка за неделајноста на нивните морално-политички и стручни квалитети и дека во решавањето на кадровските прашања во врска со стручните работници ќе тргнуваат и од потребата за:

— остварување на порамноправна застапеност на стручните работници од сите републики и автономни покраини и од сите народи и народности на Југославија;

— постојано подигање на нивото на стручната оспособеност на органите и организациите преку организирано стручно и идеолошко-политичко оспособување и усовршување на работниците во текот на работата, во согласност со општествените потреби и барања што произлегуваат од општествениот развој и современите научни и стручни достигнувања, и со примање на нови работници кои во практиката го потврдиле своето знаење и способност;

— подмладување на составот на стручните работници со примање на приправници и помлади работници и со создавање услови за нивниот стручен развој и афирмација;

— создавање услови за постојана и организирана размена на стручните работници помеѓу органите и организациите во федерацијата и органите и организациите во републиките, автономните покраини и општините, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како и научните и стручните установи.

Член 9

Општественото значење на политичките, економските и другите односи на Југославија со странство бара за тие работи да се ангажираат кадри кои, покрај општите критериуми, ги исполнуваат и посебните барања во поглед на морално-политичката подобност и стручноста.

Заради тоа учесниците на Општествениот договор ќе остварат организирана соработка помеѓу сите заинтересирани органи и организации во федерацијата и поблиску ќе ги утврдат начинот, условите и критериумите за избор на тие кадри, обезбедувањето на застапеност на кадрите од републиките и автономните покраини, постапката за подготвување на предлозите за нивниот избор, времето на престојот во странство, начинот на решавањето на нивните статусни прашања, како и облите на поврзувањето на нивната активност за време на работата во странство со дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

IV. Спроведување на Општествениот договор

Член 10

Учесниците на Општествениот договор непосредно се одговорни за неговото спроведување. Заради остварување на оваа одговорност, учесниците на Општествениот договор се обврзуваат да ја сле-

дат неговата примена и да создаваат материјални услови и да преземаат други мерки за неговото доследно спроведување, за прашањата што во практиката различно се решаваат меѓусебно да ги усогласуваат ставовите и да даваат иницијатива за разгледување на тие прашања од страна на сите учесници на Општествениот договор.

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека за остварување на кадровската политика од својата надлежност и за реализирање на задачите што произлегуваат од Општествениот договор ќе формираат посебни тела и стручни служби, кои ќе придонесуваат за посфикасното спроведување на прифатената кадровска политика и ќе обезбедуваат евидентирање и планирање на кадрите и вршење на други работи од оваа област.

Учесниците на Општествениот договор наедно се обврзуваат дека, во рамките на своите задачи, со политичко влијание ќе ја обезбедуваат примената на Општествениот договор и во органите и организациите во федерацијата што не се негови потписници, особено во органите и организациите чија дејност е од значење за цела Југославија.

Член 11

Спроведувањето на Општествениот договор го следи Координациониот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за кадровска политика во федерацијата кој во тој поглед покрај задачите утврдени во одлуката за неговото основање, ги врши следните работи:

— ја координира работата на учесниците на општествениот договор при донесувањето на општите акти и остварувањето на ставовите и мерките утврдени со Општествениот договор;

— ги разгледува и, на барање од учесниците на Општествениот договор или по своја иницијатива, ги усогласува ставовите за застапеноста на републиките и автономните покраини на функциите во органите и организациите во федерацијата, за единствено однесување во решавањето на статусот на кадрите на исти или слични работи и за други прашања од значење за остварување на кадровската политика во федерацијата;

— врши консултации и подготвува предлози на кандидатите за функциите за чие предлагање ќе биде определен и со своите ставови ги запознава соодветните органи и организации што за тоа донесуваат одлука;

— ги известува учесниците на Општествениот договор за состојбата и проблемите што се однесуваат на неговото спроведување и им предлата преземање на соодветни мерки;

— ги утврдува единствените основи на евидентирањето и планирањето на кадрите во органите и организациите на федерацијата и ја поттикнува активността на учесниците на Општествениот договор навремено да ги подготвуваат и организираат да ја следат состојбата на кадрите во органите и организациите на федерацијата;

— дава објаснувања за применувањето на Општествениот договор;

— подготвува измени и дополненија на Општествениот договор и врши други работи што ќе му ги доверат неговите учесници.

Член 12

Постапката за измена и дополнување на Општествениот договор се поведува на барање од еден или повеќе негови учесници за што се известуваат сите учесници на Општествениот договор и Координациониот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за кадровска политика во федерацијата. Барањето ги содржи причините и предлозите за измена и дополнување на Општествениот договор.

Измеките и дополненијата на Општествениот договор се донесени кога ќе ги усвојат сите учесници на Општествениот договор.

V. Завршни одредби

Член 13

Стручните работи во врска со спроведувањето на Општествениот договор ги врши стручната служба што ги врши соодветните работи за Координациониот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за кадровска политика во федерацијата.

Член 14

Општествениот договор влегува во сила кога ќе го потпишат неговите учесници.

Член 15

Општествениот договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

20 април 1976 година
Белград

Потписници на Општествениот договор:

За Сојузната
конференција на
Социјалистичкиот сојуз
на работниот народ на
Југославија,
Душан Петровиќ, с. р.

За Централниот комитет
на Сојузот на комунистите
на Југославија,
Стане Доланц, с. р.

За Советот на Сојузот на
синдикатите на
Југославија,
Мика Шпиљак, с. р.

За Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија,
Коста Наѓ, с. р.

За Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија,
Драган Милиќ, с. р.

За Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
Киро Глигоров, с. р.

За Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
Владимир Бакариќ, с. р.

За Сојузниот извршен совет,
Џемал Биедиќ, с. р.

За Стопанската комора на Југославија,
Илија Вакиќ, с. р.

264.

Врз основа на член 16 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на 20-та седница од 28 април 1976 година донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1976 ГОДИНА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Личните доходи на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваниите функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ, се зголемија за 11,72% во согласност со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ и со просечниот пораст на продуктивноста во стопанството во второто полугодие на 1975 година.

2. Правото според точка 1 на оваа Одлука им припаѓа и на делегатите што остваруваат надомести на личните доходи во Собранието на СФРЈ.

3. Правото според точка 1 на оваа Одлука им припаѓа и на сојузните пратеници и функционери што остваруваат лични доходи во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата.

4. Правата утврдени според точ. 1, 2 и 3 од оваа Одлука припаѓаат од 1 јануари 1976 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-24/76-03
28 април 1976 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

265.

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 1976 ГОДИНА

1. За увоз и плаќање на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување во 1976 година се утврдува, покрај глобалната девизна квота утврдена врз основа на Од-

дуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за првото полугодие на 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75), се утврдува и дополнителен износ на глобалната девизна квота, и тоа:

1) на организациите на здружен труд од областа на градежништвото — во вкупен износ од 18,000.000 динари;

2) на организациите на здружен труд од групацијата 112-10 — Рудници за јаглен — во вкупен износ од 40,000.000 динари.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука на одделни организации на здружен труд ќе ја изврши Стопанската комора на Југославија, според критериумите што ќе ги утврди општественото тело на Стопанската комора на Југославија надлежно за соодветната област на стопанството.

За извршената распределба во смисла на одредбата на став 1 од оваа точка, Стопанската комора на Југославија поднесува извештај до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој за тоа на секоја организација на здружен труд ќе ѝ издаде решенија во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

3. Организациите на здружен труд од областа на градежништвото, можат во рамките на Стопанската комора на Југославија, стопанската комора на републиката, односно стопанската комора на автономната покраина, да се договорот носител на дополнителниот износ на глобалната девизна квота за повеќе организации на здружен труд да биде една организација на здружен труд, и тоа производствена организација на здружен труд, трговска организација на здружен труд или деловно здружение.

4. Техничко упатство за применување на оваа одлука ќе даде Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 255
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

266.

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ

1. Во Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски кредити и по странски депозити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/76) во точка 5 во одредбата под 5 бројот: „1 : 0,5%“ се заменува со бројот: „1 : 0,5“.

На крајот на одредбата под 9 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 10, која гласи:

„10) финансиските кредити што во странство ги склучуваат организации на здружен труд или овластени банки за организации на здружен труд ако со девизите на тие кредити се отплатуваат постојните финансиски кредити или ако се продолжува рокот за отплата на кредитите.“

Износот на кредитите од став 1 на оваа одредба не може да биде поголем од 50% од износот на финансиските кредити што втасуваат за отплата во 1976 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 256
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

267.

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75 и 58/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА МЕДАЉОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на данок на промет на медалјони, значки и придатоци, што се издаваат по повод на настани од посебно значење за народите и народностите на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 11/74, 28/74, 8/75, 55/75 и 12/76) во точка 1а, во одредбата под 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

„9) на јубиларните златници (медалјони), сребреници, плакети и значки што се издаваат по повод прославата на 120-годишнината од раѓањето на Никола Тесла;

10) на јубиларните медалјони и значки што се издаваат по повод 100-годишнината од раѓањето на Иван Цанкар;

11) на јубиларните значки и плакети што се издаваат по повод 30-годишнината на Јединствена народноослободилачка фронта на Хрватска;

12) на јубиларните медалјони (златници), сребреници, плакети и значки што се издаваат по повод прославата на 100-годишнината од раѓањето на Владимир Назор.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 257
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

268.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за премииите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагњиња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 9/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГЊИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за условите за остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагњиња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75) точка 1 се менува и гласи:

„1. На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат млеко сами или во кооперација со индивидуални производители, и на индивидуалните производители, ќе им се исплатува премијата од член 1 на Законот за премииите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагњиња и за компензациите за свежо месо (во натамошниот текст: Законот) за млеко од определен квалитет.“

2. Во точка 2 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „или заедничко вложување“.

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Како услужно гоеење, во смисла на оваа одлука, се подразбира гоеење во кое: основната организација на здружен труд, односно земјоделската задруга врши вложување во материјал за гоеење и добиточна храна и го поднесува ситот ризик на гоеењето; грлата што се гојат ѝ припаѓаат на таа организација, односно задруга, а на индивидуалниот производител му се плаќа за еден килограм прираст надомест за вложениот труд, надомест за користење на земјоделски објект и инвентар, како и надомест за евентуално користење на негова добиточна храна. Во случај на услужно гоеење, премијата од став 1 на оваа точка ѝ припаѓа на основната организација на здружен труд, односно на земјоделската задруга.

Како заедничко вложување, во смисла на оваа одлука, се подразбира производството во кое основната организација на здружен труд, односно земјоделската задруга со договорот за производство и кооперација предвидела заедничко вложување на средства и труд со индивидуални производители и заедничко поднесување на ризикот. При заедничкото вложување премијата му припаѓа на секој вложувач сразмерно на извршеното вложување.“

По досегашниот став 3, кој станува став 5, се додаваат два нови става, кои гласат:

„Како производство на згоени телиња, јуниња и јагњиња во кооперација со индивидуалните производители од член 2 на Законот се подразбира производство за кое пред почетокот на производството е склучен договор.

За згоени телиња, јуниња и јагњиња набавени од слободен откуп од индивидуални производители не може да се остварува премијата од став 1 на оваа точка.“

3. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Основните организации на здружен труд, односно земјоделските задруги што ја оствариле премијата за млеко произведено во кооперација со индивидуални производители или откупено од индивидуални производители — се должни, во рок од 30 дена од денот на наплатата на премијата за млеко,

да му ја исплатат премијата на индивидуалниот производител за чие млеко ја оствариле премијата.

Основните организации на здружен труд, односно земјоделските задруги што ја оствариле премијата за згоени телиња, јуниња и јагњиња произведени во кооперација со индивидуални производители, а премијата или дел од премијата му припаѓа на индивидуалниот производител, се должни, во рок од 30 дена од денот на наплатата на премијата за згоени телиња, јуниња и јагњиња, премијата или дел од премијата да му ја исплатат на индивидуалниот производител за чии телиња, јуниња или јагњиња ја оствариле премијата.“

4. Во точка 4, став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „или ако во определениот рок не му ја исплати на индивидуалниот производител премијата што му припаѓа“.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 258
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

269.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за премијата за пченица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА ВО 1976 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални производители, и на индивидуалните производители, ќе им се исплатува премијата од член 1 на Законот за премијата за пченица од сите сорти.

2. Премијата од член 1 на Законот за премијата за пченица се исплатува за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла, незаразена со пченични болести и штетници, употреблива за човечка исхрана, со 2% плевел и нечистота и 13% влага.

Ако пченицата содржи помал или поголем процент на плевел и нечистота или влага од процентите предвидени во став 1 на оваа точка, количината на пченицата за која се исплатува премијата се зголемува, односно намалува за истиот процент.

3. Ако пченицата е произведена во кооперација со индивидуални производители или е откупена од индивидуални производители, премијата му припаѓа на индивидуалниот производител за чија пченица е остварена и мора да му се исплати во рок од 30 дена од денот на наплатата на премија.

4. Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или земјоделската задруга што ќе оствари премија за количина на пченица за која премијата веќе е остварена според оваа одлука, или ако во определен рок не му ја исплати премијата на индивидуалниот производител за чија пченица е остварена премија.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и

одговорното лице во организацијата на здружен труд или во земјоделската задруга.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 261
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

270.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, заради извршување на одредбите од Законот за премијата за соја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА СОЈА ВО 1976 ГОДИНА

1. На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуални производители, и на индивидуалните производители, ќе им се исплатува премијата од член 1 на Законот за премијата за соја од определен квалитет.

2. Премијата од член 1 на Законот за премијата за соја се исплатува за соја зрела, здрава, без знаци на мувла, незаразена со болести и штетници, со 2% нечистота и 13% влага.

3. Ако сојата е произведена во кооперација со индивидуални производители или е откупена од индивидуални производители, премијата му припаѓа на индивидуалниот производител за чија соја е остварена и мора да му се исплати во рок од 30 дена од денот на наплатата на премијата.

4. Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок основната организација на здружен труд или земјоделската задруга што ќе ја оствари премијата за количината на соја за која премијата е веќе остварена според оваа одлука, или ако во определениот рок не му ја исплати премијата на индивидуалниот производител за чија соја е остварена премија.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и одговорното лице во основната организација на здружен труд или во земјоделската задруга.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 262
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

271.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), член 55 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75) и член 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ ВО 1976 ГОДИНА НА СКЛОПОВИ, ПОТСКЛОПОВИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

1. На производите од ова решение што се увезуваат за потребите на производството на патнички автомобили, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за:

1) 30 % — за втор степен на технолошка разглобеност на автомобили и делови на автомобили, така што царината да се плаќа по стапка од 22%;

2) 50% — за увоз на делови за патничките возила од тар. бр. 84.06 и 87.06 на Царинската тарифа, така што царината да се плаќа по стапка од 18%.

Под технолошка разглобеност на патнички автомобили и нивни делови од втор степен се подразбира: патничкиот автомобил од тар. бр. 87.02/1а на Царинската тарифа, што се увезува разглобен на агрегати CKD (Completely knock down), и тоа:

- 1) каросерија бојосана или не;
- 2) мотор комплетен;
- 3) менувач комплетен;
- 4) долен построј во склопови, потсклопови или делови;
- 5) управувачки механизам во склопови, потсклопови или делови;
- 6) внатрешна опрема во делови;
- 7) електроопрема и инструменти;
- 8) други неспоменати склопови, потсклопови и делови.

Под делови на патнички автомобили се подразбираат деловите што се увезуваат и што според забелешките кон глава 87 од Царинската тарифа се распоредуваат во тар. бр. 84.06 и 87.06.

Увозот на делови на патничките автомобили од ст. 2 и 3 на оваа точка не се смета како увоз на готови автомобили во смисла на одредбите од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75 и 13/76).

2. Одредбите на ова решение се применуваат врз увозот на агрегати и склопови, потсклопови и делови за патнички автомобили што организациите на здружен труд — производители на патнички автомобили ги плаќаат со средства остварени со извоз на патнички автомобили (тар. број 87.02/1а на Царинската тарифа), односно со средства остварени со извоз на агрегати, склопови, потсклопови и делови за тие автомобили, независно од тар. број на Царинската тарифа во кој се распоредуваат.

3. На извозот остварен во смисла на одредбите од ова решение, покрај враќањето на царината определено во Одлуката за условите за враќање на царината платена на увезените стоки употребени во производството на домашни стоки што се извезуваат

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73), се признава и правото на враќање на царината во износ по стапка од 4%.

Правото на враќањето од став 1 на оваа точка се остварува во постапката пропишана со одлуката од тој став.

4. На деловите на патнички автомобили од прв степен на технолошка разглобеност не се однесуваат одредбите од ова решение за намалување на царината.

Под технолошка разглобеност од прв степен се подразбира патничкиот автомобил од тар. број 87.02/1а на Царинската тарифа, што се увезува разглобен на агрегати SK (semi knock down), и тоа:

- 1) самоносечка каросерија или каросерија со шасија;
- 2) мотор комплетен со сите агрегати;
- 3) менувач со трансмисија;
- 4) долен построј комплетен;
- 5) управувачки механизам комплетен;
- 6) внатрешна опрема;
- 7) електроопрема и инструменти;
- 8) други неспоменати склопови, потсклопови и делови.

5. При царинењето на производите од ова решение, кон увозната царинска декларација се прилага потврда од банката дека увозот се врши со средства што се остварени со извоз на производите од точка 2 на ова решение.

Увозот може да се врши само преку една царинарница надлежна според местото на седиштето на организацијата на здружен труд што произведува патнички автомобили.

6. Евиденцијата за вкупниот извоз, увоз и за износот на наплатената царина ја води Сојузната управа за царини.

Месечен извештај за користењето на повластичката од ова решение Сојузната управа за царини поднесува до Сојузниот секретаријат за финансии до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

7. Се овластува сојузниот секретар за финансии, по потреба, да пропише упатство заради извршување на ова решение.

8. Ова решение се применува во 1976 година.

9. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 259
22 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

272.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО СР СРБИЈА

1. Во Решението за ослободување од обврската за полагање депозит при определени инвестициони

вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции во СР Србија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76 и 16/76), во точка 1 во одредбата под 2 по алинејата 5, се додаваат 6 нови алинеи, кои гласат:

- „Комунално предузеќе „Развитак“, Брус;
- Комунално предузеќе, Пирот;
- Предузеќе „Водовод и канализација“, Пирот;
- Комунално предузеќе „Наш дом“, Пожега;
- Комунално предузеќе „Наш дом“, Лозница;
- Предузеќе за хигијенско-техничку заштиту „Чистока“, Ниш;“.

Во одредбата под 6 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) инвеститорите што инвестиционите вложувања ги вршат во изградба на Хируршкиот блок и медицинскиот центар за физикална медицина и рехабилитација во Шабац.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 260
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

273.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75), сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО

1. Во Решението за ослободување од обврската за полагање депозит на определени организации на здружен труд во СР Хрватска при инвестициони вложувања во објекти на комуналното стопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76 и 16/76) во точка 1 во одредбата под 30 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 31 која гласи:

„31) Комунално предузеќе „Водовод“, Карловац.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 263
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

274.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ**

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на увозот на електронски сметачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/75) во точка 1 во тар. број 84.53/3 по третата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „— контролна единица Сл.
- единица на дискови (екстерна меморија) Сл.“.

По тар. број 84.53/3 се додава нов тар. број, кој гласи:

- „92.12/3 Друго
- Ех.
- Магнетни дискови Сл.“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 264
9 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

275.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ**

1. За преминување на државната граница се определуваат следните сезонски гранични премии за меѓународен поморски сообраќај: Изола, Новиград, Опатија, Примостен, Котор, Тиват и Будва.

2. Граничните премии од точка 1 на ова решение се определуваат за преминување на државната граница од 1 мај до 31 октомври 1976 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 265
29 април 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

276.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за премииите за млеко и згоени телиња, јуниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 9/76), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени и со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО**

1. Основните организации на здружен труд и земјоделските задруги од чл. 1, 2 и 3 на Законот за премииите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагњиња и за компензациите за свежо месо (во натамошниот текст: Законот) ја остваруваат премијата, односно компензацијата врз основа на барање поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Индивидуалните производители што произведуваат млеко ја остваруваат премијата од член 1 на Законот преку организациите на здружен труд што се занимаваат со промет или со преработка на млеко. Тие организации поднесуваат барање до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка за количините на млеко што индивидуалните производители им ги продале и испорачале.

2. Кон барањето за исплата на премијата за млеко од член 1 на Законот основните организации на здружен труд, односно земјоделските задруги од точка 1 на оваа наредба прилагаат:

- 1) доказ дека за количината млеко за која бараат премија е остварена премија според прописите на републиката, односно автономната покраина;
- 2) пресметка на премијата за млеко, во која се назначуваат количините на кравјо, односно овчо млеко изразени во литри, податоци за пресметаните количини на кравјо млеко на 3,2%, односно на овчо млеко на 4% млечна маст, и определениот износ на премијата за еден литар и за вкупната количина, посебно за кравјо а посебно за овчо млеко.

3. Кон барањето за исплата на премијата за телиња, јуниња или јагњиња од член 2 на Законот основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги прилагаат:

- 1) фактура односно копија на фактура за продажбата на телиња, јуниња или јагњиња од сопствено производство или од кооперација со индивидуални производители, на организации на здружен труд што се занимаваат со промет или со преработка на добиток или добиточни производи, односно на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за количините што се произведени врз основа на договор за производство на резерви во живо на ридско-планинско подрачје. Во фактурата мора да се наведе: видот, категоријата, класата и тежината на добитокот изразена во килограми жива мера, како и продажната цена за еден килограм жива мера.

Ако основната организација на здружен труд, односно земјоделската задруга телињата, јунињата или јагњињата ги преработила за своја сметка за гати продажба на свежо месо на крајните потрошувачи, наместо фактурата, кон барањето за премијата прилага писмена изјава, потпишана од овластените лица, која ги содржи истите податоци како и фактурата од став 1 на оваа одредба;

- 2) потврда од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и на добиточни производи или од Сојузната дирекција за резерви

на прехранбени производи дека телињата, јунињата или јагнињата потекнуваат од договорено производство и дека договорот е регистриран кај Фондот или кај Сојузната дирекција, односно потврда од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи дека телињата, јунињата или јагнињата потекнуваат од договорено производство на резерва во живо на ридско-планинско подрачје и дека договорот е регистриран кај Сојузната дирекција.

За телињата, јунињата и јагнињата произведени во кооперација со индивидуални производители потврдата од став 1 на оваа одредба ќе се издаде ако при регистрацијата на договорот е поднесен директно или преку асоцијациите и списокот на индивидуалните производители (име и презиме и живеалиште на кооперантите со кои е склучен договорот за тоа производство);

3) потврда од организацијата на здружен труд, што е овластена да го утврди квалитетот на добитокот, дека телињата, јунињата или јагнињата му одговараат на квалитетот од Одлуката за гарантираните цени на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75);

4) доказ дека телињата, јунињата или јагнињата им се испорачани на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет или преработка на добиток или добиточни производи или со извоз на добиток, односно на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за количините преземени врз основа на договорот за производство на резерви во живо на ридско-планинско подрачје (товарен лист, испратница, потврда за приемот и др.);

5) пресметка на премијата од член 2 на Законот, во која се назначуваат количините на телињата, јунињата и јагнињата и определениот износ на премијата за еден килограм и за вкупната количина, посебно за телињата и јунињата, а посебно за јагнињата.

4. Кон барањето за исплата на компензацијата за свежо месо од член 3 на Законот основните организации на здружен труд, односно земјоделските задруги прилагаат:

1) фактура, односно копија на фактура за продажбата на свежо месо на организациите на здружен труд што вршат продажба на свежо месо на мало, на свои продавници или на други потрошувачи (Југословенската народна армија, здравствени организации, ученички и студентски домови, мензи и други организации за општествена исхрана, угостителство и др.). Во фактурата мора да се наведе: видот, категоријата и тежината на свежото месо изразена во килограми. Во фактурата мора да биде наведена и продажната цена за еден килограм свежо месо, износот на компензацијата за кој се намалува малопродажната цена на месото за еден килограм и за вкупната количина, посебно за секој вид свежо месо;

2) фактура за купувањето на добиток, со тоа што цената во фактурата мора да биде за свињи, овци и згоени пилиња (бројдери) гарантираната цена според Одлуката за гарантираните цени за добиток, а за говедата минималната откупна цена за добиток според Одлуката за минималните откупни цени за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75), зголемена за најмалку 10%;

3) потврда од подносителот на барањето, потпишана од овластените лица, дека малопродажната цена за свежо месо е утврдена врз основа на Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75);

4) потврда од подносителот на барањето потпишана од овластените лица, дека месото за кое се бара компензација им е продадено директно на потрошувачите од одредбата под 1 на оваа точка, односно дека месото не му е вратено од малопродаж-

бата на производителот или продадено на друга основна организација на здружен труд што произведува преработки од месо;

5) пресметка на компензацијата од член 3 на Законот, во која се назначуваат количините свежо месо и износот на компензацијата за еден килограм и за вкупната количина, посебно за секој вид свежо месо.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањата за исплата на премијата од чл. 1 и 2, односно на компензацијата од член 3 на Законот во поглед на пресметувањето и потполноста на приложената документација се исправни, го одобрува бараниот износ во корист на жиросметката на подносителот на барањето, а врз товар на посебните сметки, и тоа:

60811-637-3460 — Средства за премии за кравјо и овчо млеко

60811-637-3481 — Средства за премии за гоеени телиња, јуниња и јагниња

60811-637-3476 — Средства за компензации за свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо.

6. Основните организации на здружен труд, односно земјоделските задруги се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција и документација за количините на млеко, телиња, јуниња, јагниња, односно свежо месо за кои е остварена премијата, односно компензацијата од чл. 1 до 3 на Законот и за остварените премии, односно компензации.

7. Ако кон барањето од точ. 2, 3 и 4 на оваа наредба се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактури и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печатот на подносителот на барањето, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна врз секоја исправа што се поднесува на увид да назначи дека премијата од чл. 1 и 2, односно компензацијата од член 3 на Законот е исплатена.

8. Барањата од точ. 2, 3 и 4 на оваа наредба се поднесуваат до Службата на општественото книговодство, и тоа: за млеко — по правило во рок од 15 дена од денот на остварувањето на премијата според прописите на републиката, односно автономната покраина, а за згоени телиња, јуниња и јагниња и за свежо месо — по правило во рок од 30 дена од денот на утврдениот квалитет за тој добиток, односно од денот на испораката на свежото месо.

9. За количините на млеко, згоени телиња, јуниња, јагниња и свежо месо продадени и испорачани од 1 јануари до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, барањата од точка 8 на оваа наредба се поднесуваат, и тоа: за премии за млеко — по правило најдоцна во рок од 15 дена, а за премии за згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите са свежо месо најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, 48/75 и 54/75).

11. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-2625/2
19 април 1976 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

277.

Врз основа на член 4 од Законот за премијата за соја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА СОЈА ВО 1976 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд и земјоделските задруги, што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите), ја остваруваат премијата од член 1 на Законот за премијата за соја (во натамошниот текст: Законот) врз основа на барање поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Индивидуалните производители што произведуваат соја ја остваруваат премијата од член 1 на Законот преку организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или промет на соја (во натамошниот текст: прометните организации). Прометните организации поднесуваат барање за остварување на премијата до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, и тоа за количините на соја што индивидуалните производители им ги продале и испорачале.

2. Кон барањето од точка 1 став 1 од оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот, производителите прилагаат:

1) фактура односно копија на фактура за продажбата на сојата од сопствено производство или од кооперација со индивидуални производители, на прометните организации;

2) доказ дека сојата им е испорачана на прометните организации (товарен лист, испратница, потврда за приемот и сл.);

3) потврда од подносителот на барањето, потпишана од овластените лица, дека сојата за која се бара премијата од член 1 на Законот потекнува од сопствено производство, односно од кооперација со индивидуални производители или од индивидуални производители. Во потврдата мора да биде наведено дека сојата не е купена од прометни организации или дека не потекнува од увоз. За сојата произведена во кооперација со индивидуални производители, како и за сојата откупена од индивидуални производители мора да се приложи и список на тие индивидуални производители потпишан од овластените лица кој содржи име, презиме и адреса на производителите, како и податоци за количината и денот на испораката на сојата;

4) пресметка на премијата од член 1 на Законот, во која се назначуваат количините на сојата и износот на премијата за еден килограм и за вкупната количина.

Кон барањето од точка 1 став 2 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот прометните организации прилагаат:

1) доказ дека сојата е откупена од индивидуални производители (товарен лист, испратница, потврда за приемот и сл.);

2) список на индивидуалните производители од кои сојата е откупена, кој содржи име и презиме и адреса на индивидуалните производители, како и податоци за количината и денот на испораката;

3) пресметка на премијата од член 1 на Законот, во која се назначуваат количините на сојата и износот на премијата за еден килограм и за вкупната количина.

3. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за исплата на премијата од член 1 на Законот во поглед на пресметувањето и потполноста на приложената документа-

ција е исправно, го одобрува бараниот износ во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а врз товар на сметката бр. 60811-637-3551 — Средства за финансирање на премијата за соја.

4. Производителите и прометните организации се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција и документација за количините на соја за кои ја оствариле премијата од член 1 на Законот и за остварените премии.

5. Ако кон барањето од точка 1 на оваа наредба се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактура и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печатот на подносителот на барањето, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна врз секоја исправа што се поднесува на увид да назначи дека премијата од член 1 на Законот е исплатена.

6. Барањата од точка 1 на оваа наредба се поднесуваат до Службата на општественото книговодство по правило во рок од 30 дена од денот на испораката на сојата.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-2625/3

19 април 1976 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

278.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за премијата за пченица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), во спогодба со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за пазар и цени, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА ВО 1976 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд и земјоделските задруги, што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите), ја остваруваат премијата од член 1 на Законот за премијата за пченица (во натамошниот текст: Законот) врз основа на барање поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Индивидуалните производители што произведуваат пченица ја остваруваат премијата од член 1 на Законот преку организациите на здружен труд што вршат преработка или промет на жита или преку Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: прометните организации). Прометните организации поднесуваат барање за остварување на премијата до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, и тоа за количините на пченица што индивидуалните производители им ги продале и испорачале.

2. Кон барањето од точка 1 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот, производителите прилагаат:

1) фактура, односно копија од фактура за продажбата на пченицата од сопствено производство, односно од кооперација со индивидуални производители;

2) доказ дека пченицата им е испорачана на прометните организации (товарен лист, испратница, потврда за приемот и сл.);

3) потврда од подносителот на барањето, потпишана од овластените лица, дека пченицата за која се бара наплата на премијата од член 1 на Законот потекнува од сопствено производство, односно од кооперација со индивидуални производители или од индивидуални производители. Во потврдата мора да биде наведено дека пченицата не е купена од прометни организации. За пченицата произведена во кооперација со индивидуални производители или откупена од индивидуални производители мора да се приложи и список на индивидуалните производители, потпишан од овластените лица, кој содржи име и презиме и адреса на производителите, како и податоци за количината, денот на испораката и цената на откупената пченица;

4) доказ од прометната организација дека пченицата ги исполнува условите за квалитетот од член 1 став 2 на Законот (потврда и сл.);

5) пресметка на премијата од член 1 на Законот во која се назначуваат количините на пченицата, износот на премијата за еден килограм и за вкупната количина на пченицата.

Кон барањето од точка 1 став 2 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот прометните организации прилагаат:

1) доказ дека пченицата е откупена од индивидуални производители (товарен лист, испратница, потврда за приемот и сл.);

2) список на индивидуалните производители од кои пченицата е откупена, кој содржи име и презиме и адреса на индивидуалните производители, како и податоци за количината и денот на испораката на пченицата;

3) доказ дека пченицата ги исполнува условите за квалитетот од член 1 став 2 на Законот (потврда и сл.);

4) пресметка на премијата од член 1 на Законот, во која се назначуваат количините на пченицата и износот на премијата за еден килограм и за вкупната количина;

3. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за исплата на премијата од член 1 на Законот во поглед пресметувањето и пополноста на приложената документација е исправно, го одобрува барањето износ во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а врз товар на сметката бр. 6084-637-3273 — Средства за финансирање на премијата за пченицата од родот на 1976 година.

4. Производителите и прометните организации се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција и документација за количините на пченица за која се остварува премијата од член 1 на Законот и за остварените премии.

5. Ако кон барањето од точка 1 на оваа наредба се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактурата и др.) тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печатот на подносителот на барањето, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна врз секоја исправа што се поднесува на увид да назначи дека премијата од член 1 на Законот е исплатена.

6. Барањата од точка 1 на оваа наредба се поднесуваат до Службата на општественото книговодство, по правило во рок од 30 дена од денот на испораката на пченицата.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-2625/4
19 април 1976 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

279.

Врз основа на член 51 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 52 од 2 март 1976 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/417
1 април 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

280.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“, број 53 од 4 март 1976 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/419
1 април 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

281.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“, број 5669 од 12 март 1976 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/219
2 април 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

282.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Соборот на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Советот за безбедност на сообраќајот на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Социјалистичка Република Македонија, Советот за превентива и воспитување во сообраќајот на патиштата на Социјалистичка Република Словенија, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Социјалистичка Република Србија, Републичкиот совет за сигурност на сообраќајот на Социјалистичка Република Хрватска, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Социјалистичка Република Црна Гора, Покраинскиот совет за безбедност на сообраќајот на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Покраинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВАЊЕТО И ЗАДАЧИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Тргувајќи од правата на републиките и автономните покраини како и од надлежноста на органите на федерацијата во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата што се од интерес за целата земја, Сојузниот извршен совет, извршните совети на социјалистичките републики, извршните совети на социјалистичките автономни покраини, републиките и покраинските совети за безбедност на сообраќајот се согласија да го склучат овој општествен договор заради усогласување на ставовите по прашањата од заеднички интерес во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 2

Предмет и цел на овој општествен договор е организирањето и обезбедувањето на заедничко следење на состојбите и согледувањето на појавите во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, особено во поглед на превентивата и работата врз координирање на активностите на учесниците на овој општествен договор врз решавање на прашањата од интерес за целата земја, односно од интерес за две или повеќе републики и автономни покраини во оваа област.

Член 3

Заради остварување на задачите од член 2 на овој општествен договор, се основа Југословенски совет за безбедност на сообраќајот (во натамошниот текст: Совет).

Член 4

Советот размислува прашања од превентивата во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, и за таа цел:

1) врши договарање за основите на реализацијата на програмата за сообраќајна превентива и унапредување на безбедноста на сообраќајот од интерес за целата земја и заради тоа остварува координација и соработка со републичките и покраинските совети за безбедност на сообраќајот, а особено:

— организира размена на стечените искуства врз унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во републиките и автономните покраини;

— ги следи и анализира искуствата од други земји во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата и овозможува користење на искуствата од други земји;

— организира размена на искуства и мислења за определени прашања во врска со изработката на прописи од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата и дава иницијатива за соодветни измени и дополненија на тие прописи, и за донесување општествени договори и самоуправни спогодби во таа област, и укажува на уочените недостатоци;

— се грижи за усогласувањето на научните и стручните истражувања во областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата и за нивното користење;

— ги утврдува насоките и рамките на плановите за општојугословенските сообраќајно-воспитни и други превентивни акции за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата;

2) остварува соработка со сојузните органи, со организациите на здружен труд и со другите организации и здруженија чија дејност е од значење за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата;

3) организира соработка и размена на искуства со меѓународните и нацисналните организации од областа на превентивата во сообраќајот на патиштата;

4) одлучува за учествувањето и учествува во работата на меѓународните организации за превентива на сообраќајот на патиштата, во кои е зачленет, а, по потреба остварува соработка и со други соодветни меѓународни и нациснални организации;

5) врши и други работи од значење за превентивата во сообраќајот на патиштата.

Член 5

Советот го сочинуваат претставник на федерацијата и по еден претставник на републичките и покраинските совети за безбедност на сообраќајот.

На претставниците од став 1 на овој член им се определуваат заменици.

Претставниците на републичките и покраинските совети за безбедност на сообраќајот од став 1 на овој член и нивните заменици ги определуваат тие совети, а претставникот на федерацијата и неговиот заменик — Сојузниот извршен совет.

Член 6

На седниците на советот можат да присуствуваат и да учествуваат во неговата работа и претставници на други заинтересирани органи и организации.

Член 7

Од редот на своите членови Советот избира претседател и потпретседател на Советот.

Траењето на мандатот на претседателот и потпретседателот на Советот се определува со деловник за работата на Советот.

Претседателот на Советот го претставува Советот, свикува седници и им претседава, се грижи за организацијата на работата и извршувањето на заклучоците на Советот.

Потпретседателот го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсутност и ги врши другите работи од делокругот на претседателот на Советот што ќе му ги довери тој.

Член 8

Советот го именува и разрешува од должност секретарот на советот што за својата работа е договорен пред Советот.

Секретарот на Советот се грижи за подготовката на материјали за работата на Советот и му помага на претседателот на Советот во организирањето на работата и извршувањето на заклучоците на Советот.

Траењето на мандатот на секретарот на Советот се утврдува со деловник за работата на Советот.

Член 9

Советот работи во седници.

Седниците на Советот се свикнуваат врз основа на заклучок на Советот, по барање од учесниците на овој општествен договор, или по иницијатива од претседателот на Советот.

Советот ги известува за својата работа учесниците на овој општествен договор со годишни и повремени извештаи.

Член 10

Вршењето на стручни, административно-технички и финансиски работи Советот може да му го довери на специјализиран орган или на стручна служба.

Член 11

Советот донесува деловник за својата работа, ја утврдува програмата за работа, донесува претсметка на приходите и расходите, како и други акти од делокругот на својата работа.

Член 12

За извршување на определени задачи Советот може да формира постојани и повремени работни тела.

Член 13

Обезбедување на средствата за работа на Советот ќе се регулира со посебен општествен договор.

Во финансирањето на работата на Советот можат да учествуваат и други органи и организации.

Простории за работа на Советот обезбедува Сојузниот извршен совет.

Член 14

Учесниците на овој општествен договор ги поднесуваат трошоците за учествување на своите претставници во работата на Советот.

Член 15

Постапка за измена и дополнување на овој општествен договор се поведува на предлог од учесниците на овој општествен договор.

Секое учесник на овој општествен договор може да го откаже овој општествен договор, со тоа што отказот влегува во сила со истекот на календарската година во која е даден.

Член 16

Седиштето на Советот е во Белград.

Член 17

Советот има печат, штембил и симбол.

Содржината на печатот и штембилот, како и изгледот на симболот ги утврдува Советот.

Член 18

Советот го презема имотот, обврските и архивата на досегашниот Сојузен совет за безбедност на сообраќајот.

Член 19

Овој општествен договор е потпишан во седумнаесет идентични примероци, кои се сметаат како автентични текстови.

Член 20

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

14 април 1976 година
Белград

За Сојузниот извршен совет
претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина
член на РИС,

Славојка Тодоровиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
републички секретар за внатрешни работи,

Мирко Буневски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

Ливиј Јакомина, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
републички секретар за внатрешни работи,

Славко Зечевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска
републички секретар за народна одбрана
генерал-потполковник,
Миливоје Глухак, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора
републички секретар за внатрешни работи

Вучиќ Чагоровиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина
покраински секретар за внатрешни работи,
Иван Врачариќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово
помошник-секретар за стопанство,

Давид Лимани, с. р.

За Советот за безбедност на сообраќајот на СР Босна и Херцеговина претседател на Советот,
Шукрија Биедик, с. р.

За Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на СР Македонија претседател на Советот,
Мито Теменугов, с. р.

За Советот за превентива и воспитување во сообраќајот на патиштата на СР Словенија претседател на Советот,
Борис Чизмек-Бор, с. р.

За Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на СР Србија претседател на Советот,
д-р Јован Тодоровиќ, с. р.

За Републичкиот совет за сигурност на сообраќајот на СР Хрватска претседател на Советот,
Иван Барчот, с. р.

За Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на СР Црна Гора претседател на Советот,
Влада Рацковиќ, с. р.

За Покраинскиот совет за безбедност на сообраќајот на САП Војводина потпретседател на Советот,
инж. Воислав Косовац, с. р.

За Покраинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на САП Косово претседател на Советот,
Јахија Вокши, с. р.

283.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 април 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производи од индустриски преработено овошје и зеленчук, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да

ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) производи од индустриски преработено овошје до 15%
- 2) производи од индустриски преработен зеленчук и концентрирана супа до 10%

За производите од став 1 на оваа точка спакувани во лимена амбалажа, одредбите од тој став се применуваат врз затечената продажна цена за тие производи намалена за вредноста на лимената амбалажа.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение 17 бр. 1495 од 26 април 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 33 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 80 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

284.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГЛЕНОАМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ И ЈАГЛЕНОАМОРФНИ МАСИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 1 април 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за јагленоаморфни електроди и јагленоаморфни маси, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/t
1) јагленоаморфни електроди	10.140
2) јагленоаморфни маси:	
— антрацитна маса	4.530
— анодна маса	4.560
— „D“ маса	5.150

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1362 од 20 април 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставникот на производителот: Теоринца електрода и феролегура — Шибеник.

Претставни на купувачите-потрошувачи: „Југохром“ — Јегуповце, „Електробосна“ — Јајце, „Мамаџија“ — Дуги Рат; Товарна душица — Руше, ЗПСЖ железара „Равне“ — Равне, ЗПСЖ железара „Јесенице“ — Јесенице, ЗПСЖ железара „Шторе“ — Шторе, Рудници и железарница — Скопје и Рударско металуршки комбинат — Зеница.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за договорите за превоз во железничкиот сообраќај, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74, се поткрала додлунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Во член 81 во точка 3 по зборовите: „делумно загубување“ треба да се додадат зборовите: „или оштетување“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 5 мај 1976 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
256. Закон за заштита на членовите на семејствата на лица на задолжителна воена служба — — — — —	457
257. Закон за дополнително на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	459
258. Закон за измени на Законот за средствата на резервите — — — — —	459
259. Закон за престанување на важењето на Законот за придонесите за обнова и изградба на Скопје — — — — —	460
260. Закон за измени и дополненија на Законот за Архивот на Југославија — — — — —	460
261. Одлука за ставање на Нацрт-законот за здружениот труд на јавна дискусија — — — — —	461
262. Одлука за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ — — — — —	462
263. Општествен договор за кадровската политика во федерацијата — — — — —	469
264. Одлука за усогласување на личните доходи за првото полугодие на 1976 година на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор и на делегатите што остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ — — — — —	472
265. Одлука за утврдување дополнителен износ на глобалната девизна квота на определени организации на здружен труд за 1976 година — — — — —	472
266. Одлука за измена и дополнително на Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски кредити и по странски депозити — — — — —	473
267. Одлука за дополнително на Одлуката за ослободување од плаќање на данок на промет на медалјони, значки и придатоци, што се издаваат по повод на настани од посебно значење за народите и народностите на Југославија — — — — —	473
268. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо — — — — —	474
269. Одлука за условите за остварување на премијата за пченица во 1976 година — — — — —	474
270. Одлука за условите за остварување на премијата за соја во 1976 година — — — — —	473
271. Решение за намалување на царината на увозот во 1976 година на склопови, потсклопови и делови за производство на патнички автомобили — — — — —	475
272. Решение за дополнително на Решението за ослободувањето од обврската за полагање депозит при определени инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции во СР Србија — — — — —	476
273. Решение за дополнително на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит на определени организации на здружен труд во СР Хрватска при инвестициони вложувања во објекти на комуналното стопанство — — — — —	476
274. Решение за дополненија на Решението за ослободување од плаќање царина на увозот на електронски сметачи — — — — —	477
275. Решение за определување сезонски гранични премини за меѓународен сообраќај — — — — —	477
276. Наредба за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо — — — — —	477
277. Наредба за начинот на остварување на премијата за соја во 1976 година — — — — —	479
278. Наредба за начинот на остварување премија за пченица во 1976 година — — — — —	479
279. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	480
280. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	480
281. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“ — — — — —	480
282. Општествен договор за основањето и задачите на Југословенскиот совет за безбедност на сообраќајот — — — — —	481
283. Спогодба за промена на затечените цени за производи од индустриски преработено овошје и зеленчук — — — — —	483
284. Спогодба за промена на затечените цени за јагленоаморфни електроди и јагленоаморфни маси — — — — —	483
Исправка на Законот за договорите за превоз во железничкиот сообраќај — — — — —	484
Меѓународни договори — — — — —	481

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11